



Ugradbena pećnica

Korisnički priručnik

Перна за вградување

Упатство за корисникот



BBIM13300X

HR / MK

385.4403.93/R.AB/21.02.2022/5-2

7768282917

Poštovani korisniče,

Prije postavljanja uređaja pročitajte priručnik.

Beko zahvaljujemo na odabiru ovog proizvoda. Želimo da vam ovaj proizvod, proizведен primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije, učinkovito radi. Zbog toga pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ostalu priloženu dokumentaciju prije upotrebe proizvoda i čuvajte ih za buduću upotrebu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Pridržavajte se uputa vodeći računa o svim informacijama i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Na taj način zaštititi ćete sebe i proizvod od oštećenja koja mogu nastati.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik.

Korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole:



Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.

NAPOMENA Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.



Opasnost koja može rezultirati opeklinama zbog kontakta s vrućim površinama.



Važne informacije ili korisni savjeti za korištenje.



Pročitajte korisnički priručnik.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



SADRŽAJ

| | | | |
|--|-----------|-----------------------|----|
| 1 Sigurnosne upute | 4 | Prvo podešavanje..... | 20 |
| Namjena..... | 4 | Prvo čišćenje..... | 20 |
| Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca..... | 4 | | |
| Električna sigurnost | 5 | | |
| Siguran transport | 7 | | |
| Sigurna instalacija..... | 7 | | |
| Sigurna upotreba | 7 | | |
| Temperaturna upozorenja..... | 8 | | |
| Upotreba pribora..... | 8 | | |
| Sigurnost prilikom kuhanja. | 8 | | |
| Sigurno održavanje i čišćenje | 9 | | |
| 2 Upute za zaštitu okoliša | 11 | | |
| Odredbe za zbrinjavanje otpada | 11 | | |
| Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada..... | 11 | | |
| Odlaganje materijala pakiranja | 11 | | |
| Preporuke za uštedu energije | 11 | | |
| 3 Vaš proizvod | 12 | | |
| Predstavljanje proizvoda | 12 | | |
| Upute i upotreba upravljačke ploče proizvoda | 13 | | |
| Upravljanje pećnicom | 13 | | |
| Radne funkcije pećnice..... | 14 | | |
| Pribor proizvoda..... | 15 | | |
| Upotreba pribora proizvoda | 16 | | |
| Tehničke specifikacije | 19 | | |
| 4 Prva uporaba | 20 | | |
| 5 Kako raditi s pećnicom | 22 | | |
| Opće informacije o upotrebi pećnice | 22 | | |
| Rad upravljačke jedinice pećnice | 22 | | |
| Postavke..... | 25 | | |
| 6 Opće informacije o kuhanju | 28 | | |
| Opća upozorenja u vezi pripreme hrane u pećnici. | 28 | | |
| Slastice i jela iz pećnice..... | 28 | | |
| Meso, riba i perad..... | 31 | | |
| Roštijl | 32 | | |
| Ispitivanje hrane..... | 33 | | |
| 7 Održavanje | 35 | | |
| Opće informacije o čišćenju..... | 35 | | |
| Čišćenje pribora | 36 | | |
| Čišćenje upravljačke ploče | 36 | | |
| Čišćenje unutrašnjosti pećnice (područje pečenja) | 37 | | |
| Jednostavno čišćenje parom | 37 | | |
| Čišćenje vrata pećnice | 38 | | |
| Uklanjanje unutarnjeg stakla na vratima pećnice | 40 | | |
| Čišćenje lampice pećnice..... | 40 | | |
| 8 Rješavanje problema | 43 | | |

1 Sigurnosne upute

- Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam pomoći spriječiti opasnosti nastanka tjelesnih ozljeda i oštećenja materijala.
- Ako će se proizvod ustupiti drugoj osobi ili će se koristiti kao rabljeni proizvod tada s proizvodom treba dostaviti korisnički priručnik, naljepnice na proizvodu i druge relevantne dokumente i dodatke.
- Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat nepridržavanja ovih uputa.
- Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.
- **⚠️** Instalaciju i popravak uvijek treba obaviti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba koju je odredio uvoznik.
- **⚠️** Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- **⚠️** Ne pokušavajte popravljati te ne zamjenjujte dijelove proizvoda sami osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- **⚠️** Na obavljanje tehničke promjene na proizvodu.

⚠️ Namjena

- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu. Nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
- Ne koristite proizvod u vrtu, na balkonima ili na otvorenom. Uređaj je namijenjen upotrebi u kućanstvima i kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
- **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod treba se koristiti samo za kuhanje. Ne smije se koristiti za druge namjene, na primjer za grijanje prostorija.
- Pećnica se može koristiti za odmrzavanje, pečenje, prženje hrane i pečenje hrane na roštilju.
- Ovaj proizvod ne smije se koristiti za grijanje, grijanje kuhinjskog posuđa, vješanje ručnika ili odjeće na ručke kako bi se osušili

⚠️ Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- Djeca starija od 8 godina i starija te ljudi sa smanjenim tjelesnim, psihičkim,

senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neupućene ili neiskusne osobe, mogu koristiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom i ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja, kao i povezane opasnosti..

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti ni vršiti korisničko održavanje uređaja, osim ako ih netko ne nadzire.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim tjelesnim, psihičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući djecu), osim ako nisu pod nadzorom ili ako su upućeni u rad proizvoda.
- Djeca moraju biti pod nadzorom te treba voditi računa da se ne igraju s proizvodom.
- Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s, penjati se na ili ulaziti u proizvod.
- Na proizvod ne stavljajte predmete koje djeca mogu dohvatiti.
- **UPOZORENJE:** Za vrijeme upotrebe pristupne površine

proizvoda su vruće. Držite djecu dalje od proizvoda.

- Sav ambalažni materijal držite izvan dohvata djece. Postoji opasnost od ozljede i gušenja.
- Kada su vrata otvorena tada ne postavljajte nikakav težak predmet na vrata i ne dozvolite djeci da sjede na njima. Možete izazvati prevrtanje ili oštećenje šarki vrata.
- (Ako vaš proizvod ima utikač) Zbog sigurnosti djece, isključite strujni utikač tako da se proizvodom ne može rukovati prije zbrinjavanja proizvoda.



Električna sigurnost

- Ukopčajte proizvod u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem koji odgovara nazivnim vrijednostima na nazivnoj pločici. Uzemljenje treba napraviti ovlašteni električar Ne koristite proizvod koji nije uzemljen u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima.
- Utikač ili električni priključak proizvoda treba biti na lako dostupnom mjestu (gdje ga neće zahvatiti plamen sa štednjaka). Ako to nije

- moguće, mora postojati mehanizam (osigurač, sklopka, itd.) na električnoj instalaciji s kojom je proizvod spojen, u skladu s propisima o električnoj energiji koji odvaja sve polove od mreže.
- Tijekom instalacije, popravka ili transporta proizvod ne smije biti ukopčan u strujnu utičnicu.
 - Proizvod ukopčajte u uzemljenu utičnicu koja naponom i frekvencijom odgovara vrijednostima na nazivnoj pločici.
 - (Ako vaš proizvod nema opskrbni kabel) Koristite samo priključni kabel naveden u dijelu „Tehničke specifikacije“.
 - Ne gnječite strujni kabel ispod ili iza proizvoda. Na strujni kabel ne stavljajte teške predmete. Strujni kabel ne smije se savijati, gnječiti ni dolaziti u dodir s izvorom topline.
 - Dok pećnica radi i njezina stražnja površina postaje vruća. Strujni kabeli ne smiju dodirivati stražnju površinu, priključci se mogu oštetići.
 - Ne gnječite električne kable s vratima pećnice i ne

provlačite ih preko vrućih površina. Ako dođe do otapanja kabela to može izazvati kratki spoj u pećnici ili zapaljenje.

- Koristite samo originalni kabel. Ne koristite oštećene ili presjećene kabele ni produžne kabele.
- Ako je strujni kabel oštećen, smije ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba koju je odredio uvoznik kako bi se sprječile moguće opasnosti.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene svjetla pećnice svakako odspojite proizvod iz strujnog napajanja i izbjegnite opasnost od strujnog udara. Iskopčajte proizvod ili isključite osigurač u razvodnoj kutiji.

(Ako vaš proizvod ima utikač)

- Ne ukapčajte proizvod u utičnicu koja je olabavljena, ispada iz svog otvora, je slomljena, nečista, masna ili postoji opasnost od dodira s vodom (na primjer, voda koja može iscuriti s kuhinjske radne površine).
- Utikač nikad ne dirajte mokrim rukama! Za iskapčanje, ne držite kabel, uvijek držite utikač.

- Pobrinite se da utikač uređaja bude ispravno uključen u strujnu utičnicu i tako izbjegnite iskrenje.

Siguran transport

- Prije transporta proizvoda iskopčajte ga iz strujnog napajanja.
- Proizvod je težak, proizvod trebaju nositi barem dvije osobe.
- Ne koristite vrata i/ili ručke za transport ili premještanje proizvoda.
- Ne stavljamte stvari na proizvod i nosite proizvod tako da bude uspravan.
- Kada trebate transportirati proizvod omotajte ga sa zaštitnom folijom sa zračnim jastučićima ili debelim kartonom i dobro zalijepite. Dobro stegnjite proizvod ljepljivom trakom i tako spriječite ispadanje ili pomicanje dijelova proizvoda i oštećenje proizvoda.
- Provjerite opći izgled vašeg proizvoda i pogledajte ima li oštećenja nastalih tijekom transporta.

Sigurna instalacija

- Prije instalacije proizvoda provjerite je li proizvod oštećen. Ako je proizvod oštećen nemojte ga instalirati.
- Proizvod ne instalirajte pored izvora topline (radijatora, peći, itd.).
- Neka svi ventilacijski otvori oko proizvoda budu otvoreni.
- Radi sprječavanja pregrijavanja proizvod se ne smije postavljati iza ukrasnih pregrada.

Sigurna upotreba

- Provjerite je li proizvod isključen nakon svake upotrebe.
- Ako proizvod ne koristite duže vrijeme iskopčajte ili isključite osigurač u razvodnoj kutiji.
- Ne koristite oštećeni ili neispravni proizvod. Ako postoje, odspojite električne/plinske priključke proizvoda i nazovite ovlašteni servis.
- Ne koristite proizvod ako mu je staklo na prednjim vratima napuklo ili uklonjeno.

- Ne penjite se na proizvod kako biste nešto dohvatali te ni iz drugog razloga.
- Ne koristite proizvod u situacijama koje mogu utjecati na vašu procjenu, poput konzumiranja droge i/ili alkohola.
- Zapaljivi predmeti koji se drže u prostoru za kuhanje mogu se zapaliti. Nikad ne čuvajte zapaljive predmete u prostoru za kuhanje.
- Ručka pećnice nije namijenjena za sušenje kuhinjskih krpa. Kada koristite proizvod ne vješajte kuhinjske krpe, rukavice ili slične tkanine.
- Šarke na vratima proizvoda pomicu se i zatežu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata. Prilikom otvaranja/zatvaranja vrata ne držite dio sa šarkama.

Temperaturna upozorenja

- **UPOZORENJE:** Dok proizvod radi, izloženi dijelovi postat će vrući. Ne dirajte proizvod ni grijače. Djeca mlađa od 8 godina ne smije se približavati proizvodu ako uz njih nije odrasla osoba.

- Pored proizvoda ne stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale jer će rubovi biti vrući prilikom rada.
- Može se ispustiti para stoga se držite podalje kada otvarate vrata pećnice. Para vam može opeći ruke, lice i/ili oči.
- Proizvod može postati vruć tijekom uporabe. Ne dirajte vruće dijelove, unutarnje dijelove pećice, grijače, itd.
- Prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz pećnice uvijek koristite kuhinjske rukavice otporne na toplinu.

Upotreba pribora

- Važno je da žičana rešetka roštilja i protvan budu ispravno postavljeni na žičanu rešetku. Detaljne informacije pogledajte u odjeljku „Upotreba pribora“.
- Pribor može oštetiti staklena vrata kada zatvarate vrata proizvoda. Pribor uvijek gurnite do kraja područja za pripremu hrane.

Sigurnost prilikom kuhanja.

- Budite pažljivi kad u jelu koristite alkohol. Pri visokim

- temperaturama alkohol hlapi i može se zapaliti kada je izložen vrućoj površiti i tako izazvati požar.
- Ostaci hrane, ulje, itd. na prostoru za kuhanje mogu se zapaliti. Prije kuhanja, uklonite takvu nečistoću.
 - Opasnost od trovanja hranom: Ne držite hranu u pećnici više od sat prije i nakon pripreme. U protivnom može doći do trovanja hranom ili bolesti.
 - Ne zagrijavajte zatvorene limenke ili staklenke. Nastali tlak može izazvati njihovu eksploziju.
 - Masni papir postavite u posudu za kuhanje ili na pribor pećnice (protvan, žičanu rešetku, itd.) s hranom i stavite ih u zagrijanu pećnicu. Uklonite sav višak masnog papira koji visi s pribora ili posude i tako izbjegnite opasnost od kontakta s grijaćima pećnice. Nikad ne koristite masni papir u pećnici kada je temperatura veća od maksimalne temperature navedene na masnom papiru kojeg koristite. Masni papir nikad ne postavljajte na dno pećnice.
 - Protvan za pečenje, posude ili aluminijsku foliju nikad ne stavljajte izravno na dno pećnice. Nakupljena toplina može oštetiti donju plohu pećnice.
 - Zatvorite vrata kada koristite roštilj. Vruće površine mogu izazvati opeklane!
 - Hrana koja nije prikladna za pripremu na roštilju predstavlja opasnost od požara. Na ražnju pripremajte samo hranu prikladnu za jaku vatru roštilja. Također, hranu ne stavljajte previše daleko na zadnji kraj roštilja. Ovo je najvruće područje i masna hrana se može zapaliti.



Sigurno održavanje i čišćenje

- Pričekajte da se proizvod ohladi prije čišćenja. Vruće površine mogu izazvati opeklane!
- Proizvod nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u njega! Postoji opasnost od strujnog udara!
- Ne čistite proizvod s parnim čistačima je to može izazvati strujni udar.
- Ne koristite grubu abrazivna sredstva za čišćenje, metalne

strugalice, žičanu vunu ili izbjeljivače za čišćenje prednjih staklenih vrata pećnice/gornjih staklenih vrata pećnice (ako postoji). Ti materijali mogu ogrepsti ili slomiti staklene površine.

- Upravljačku ploču uvijek održavajte čistom i suhom. Vlažna i prljava površina može izazvati probleme prilikom upravljanja funkcijama.

2 Upute za zaštitu okoliša

Odredbe za zbrinjavanje otpada

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada



Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj je proizvod proizведен s visokokvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovo upotrijebiti i prikladni su za reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje s normalnim otpadom iz kućanstva i drugim otpadom na kraju servisnog vijeka. Odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim vlastima da biste saznali više informacija o sabirnim centrima. Odgovarajuće odlaganje korištenih uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Odlaganje materijala pakiranja

• Električni aparati su opasni za djecu. Držite materijale pakiranja na sigurnom mjestu izvan domaća djece. Materijali pakiranja proizvoda su proizvedeni od recikliranih materijala. Odložite ih pravilno i sortirajte u skladu s uputama o odlaganju recikliranog otpada. Ne odlažite ih s uobičajenim otpadom iz kućanstva.


Preporuke za uštedu energije

Podaci o energetskoj učinkovitosti prema EU 66/2014 mogu se pronaći na karti proizvoda koja se nalazi uz proizvod. Sljedeće preporuke pomoći će vam koristiti proizvod na ekološki i energetski učinkovit način.

- Prije pečenja odmrznite zamrznutu hrani.
- U pećnici koristite tamne ili emajlirane posude koji bolje prenose toplinu.
- Isključite proizvod 5 do 10 minuta prije kraja vremena pripreme hrane kako bi se hrana pekla duže vremena. Na ovaj način, korištenjem topline možete uštedjeti 20% potrošene energije.
- Ako je u receptu ili korisničkom priručniku tako navedeno, uvijek zagrijte pećnicu. Tijekom pečenja ne otvarajte često vrata pećnice.
- Nastojite pripremati više od jednog jela u pećnici. Istovremeno možete spremati hranu postavljanjem dvije posude za kuhanje na žičanu rešetku. Uz to, ako pripremate jela jedno iza drugog to će uštedjeti energiju, jer pećница neće izgubiti toplinu.

3 Vaš proizvod

Predstavljanje proizvoda



- 1 Kontrolna ploča
- 2 Lampica*
- 3 Police od žice**
- 4 Motor ventilatora (iza čelične ploče)
- 5 Vrata
- 6 Ručka
- 7 Donji grijač (donja čelična ploča)
- 8 Položaji polica
- 9 Gornji grijač
- 10 Ventilacijske rupe


* Ovisi o modelu. Vaš proizvod možda nema lampicu ili se vrsta i mjesto lampice mogu razlikovati od ilustracije.

** Ovisi o modelu. Vaš proizvod može biti bez žičanih polica. Na ilustraciji su kao primjeri prikazane žičane police.

Upute i upotreba upravljačke ploče proizvoda

U ovom odjeljku možete pronaći pregled i osnovne načine korištenja upravljačke ploče proizvoda. Može biti razlika u slikama i nekim funkcijama ovisno o vrsti proizvoda.

Upravljanje pećnicom



1 Gumb za odabir funkcije

2 Tajmer

3 Gumb za temperaturu

Ako se proizvodom upravlja pomoću okretnih gumba, tada ti okretni gumbi mogu biti postavljeni na ploči te izlaze ako ih se pritisne na nekim modelima. Za postavke podešene pomoću ovih okretnih gumba, prvo pritisnite odgovarajući okretni gumb i izvucite ga. Nakon podešavanja, ponovno ga pritisnite i zamijenite okretni gumb.

Gumb za odabir funkcije

Pomoću okretnog gumba za odabir funkcije možete odabrati radne funkcije pećnice. Za odabir okrenite lijevo/desno od zatvorenog (gornjeg) položaja.

Gumb za temperaturu


Možete odabrati temperaturu na kojoj želite peći s okretnim gumbom temperature. Za odabir okrenite u smjeru kazaljke na satu od zatvorenog (gornjeg) položaja.

Pokazatelj temperature

Unutarnju temperaturu pećnice možete saznati prema simbolu temperature na zaslonu. Simbol temperature pojavljuje se na zaslonu kada pećnica počne peći i nestaje kada se dosegne podešena temperatura. Kada temperatura unutar pećnice padne ispod podešene

temperature tada se simbol temperature ponovo pojavljuje.

Tajmer



1 Tipka alarma

2 Tipka za podešavanje vremena

3 Tipka za smanjenje

4 Tipka za povećanje

5 Tipka za postavke

6 Tipka za zaključavanje tipki

Simboli na zaslonu

: Simbol vremena kuhanja

: Simbol vremena završetka kuhanja*

: Simbol alarma

: Simbol svjetline

: Simbol zaključavanja tipki

: Simbol temperature

: Simbol glasnoće

: Simbol zaključavanja vrata*

* Razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Možda nije dostupan na vašem proizvodu.

Radne funkcije pećnice

U tablici funkcija možete vidjeti radne funkcije pećnice te najvišu i najnižu temperaturu koja se može podesiti za ove funkcije. Raspored načina rada prikazan ovdje može se razlikovati od rasporeda na vašem proizvodu.


| Simbol funkcije | Opis funkcije | Raspon temperature (°C) | Opis i upotreba |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | Rad s ventilatorom | - | Pećnica se nije zagrijala. Radi samo ventilator (na stražnjoj stijenci). Zamrznuta hrana s granulama se polako odmrzava na sobnoj temperaturi, kuhana hrana je ohlađena. |
| | Gornji i donji grijач | * | Hrana se istovremeno grije od gore i dolje. Prikladno za kolače i gulaše u kalupima za pečenje ili za kolače i slastice. Peče se samo u jednoj posudi. |
| | Donji grijач | * | Uključen je samo donji grijач. Prikladno za hranu koja treba potamnjeti s donje strane. Ova funkcija treba se koristiti i za jednostavno čišćenje parom. |
| | Donji/gornji grijач s ventilatorom | * | Vrući zrak kojeg zagrijavaju gornji i donji grijaci ravnomjerno je raspoređen i brzo prolazi pećnicom pomoću ventilatora. Peče se samo u jednoj posudi. |
| | Zagrijavanje ventilatorom | * | Vrući zrak kojeg zagrijava grijач ventilatora ravnomjerno je raspoređen i brzo prolazi pećnicom pomoću ventilatora. Prikladno za pečenje u više posuda na polica različite razine. |
| | Funkcija „3D“ | * | Rade gornji grijач, donji grijач i grijач ventilatora. Svi dijelovi proizvoda peču jednako i brzo. Peče se samo u jednoj posudi. |
| | Cijeli roštilj | * | Radi veliki roštilj na stropu pećnice. Prikladno za pečenje na roštilju velikih količina hrane. |
| | Donji roštilj s ventilatorom | * | Vrući zrak kojeg zagrijava mali roštilj ravnomjerno je raspoređen i brzo prolazi pećnicom pomoću ventilatora. Prikladno za pečenje na roštilju malih količina hrane. |

* Vaš proizvod radi s rasponom temperature naznačenim na kolu temperature.

Pribor proizvoda


Za proizvod postoji razni pribor. U ovom dijelu dostupan je opis pribora i opis ispravne upotrebe. Ovisno o modelu proizvoda, dostavljeni pribor može se razlikovati. Sav pribor opisan u ovim uputama za upotrebu možda nije dostupan u vašem proizvodu.

NAPOMENA : Posude u vašem proizvodu mogu se izobličiti zbog utjecaja temperature. To, međutim, ne utječe na rad uređaja. Izobličenje nestaje kada se posuda ohladi.



Standardni pladanj


Koristi se za slastice, zamrznutu hranu ili prženje velikih komada.



Duboki pladanj


Koristi se za slastice, prženje velikih komada, sočnu hranu li za prikupljanje ulja koje kapa prilikom pečenja na roštilju.

Modeli s žičanim policama:



Žičana rešetka za roštilj

Koristite je za prženje ili za postavljanje hrane koja će se peći, pržiti i dinstati na željenoj polici pećnice.




Modeli bez žičanih polica:

Upotreba pribora proizvoda


Police za pečenje

Postoji 5 razina položaja polica u prostoru za pečenje. Raspored polica možete vidjeti prema brojevima na prednjem okviru pećnice.

Modeli s žičanim policama




Modeli bez žičanih polica



Stavite žičanu rešetku roštilja na police za pečenje


Modeli s žičanim policama:

Jako je važno da žičanu rešetku roštilja ispravno postavite na police sa žicom. Prilikom stavljanja žičene rešetke roštilja na željenu policu otvoreni dio mora biti okrenut prema naprijed. Za bolje pečenje, žičana rešetka roštilja mora se učvrstiti zatvaračem za policu sa žicom. Ne smije preći dalje od zatvarača i doći u kontakt sa stražnjom stijenkom pećnice.



Modeli bez žičanih polica:

Jako je važno da žičanu rešetku roštilja ispravno postavite na bočne police. Žičana rešetka roštilja ima jedan smjer prilikom stavljanja na policu. Prilikom stavljanja žičene rešetke roštilja na željenu policu otvoreni dio mora biti okrenut prema naprijed.




Stavljanje posude na police za pečenje

Modeli s žičanim policama:

Jako je važno da posude ispravno stavite na police sa žicom.


Prilikom stavljanja posude na željenu polici dio za kojeg se posuda drži mora biti okrenut prema naprijed.

Za bolje pečenje, posuda se mora učvrstiti zatvaračem za polici sa žicom. Ne smije preći dalje od zatvarača i doći u kontakt sa stražnjom stijenkom pećnice.



Modeli bez žičanih polica:


Jako je važno da posude ispravno stavite na bočne police. Posuda ima jedan smjer prilikom stavljanja na policu. Prilikom stavljanja posude na željenu policu dio za kojeg se posuda drži mora biti okrenut prema naprijed.




Funkcija zatvarača žičane rešetke roštilja

Funkcija zatvarača je sprječiti žičanu rešetku roštilja da padne s police sa žicom. Pomoću ove funkcije možete jednostavno i sigurno izvaditi hranu. Kada izvlačite žičanu rešetku roštilja možete je izvući dok ne dođe do zatvarača. Morate preći preko zatvarača ako je želite potpuno ukloniti.

Modeli s žičanim policama




Modeli bez žičanih polica




Funkcija zatvarača posude žičane rešetke roštilja - Modeli s žičanim policama

Postoji i funkcija zatvarača koja sprječava posudu da padne sa žičane rešetke. Prilikom uklanjanja posude, otpustite je sa stražnje blokade i povucite prema sebi dok ne dođe do zatvarača. Morate preći preko zatvarača ako je želite potpuno ukloniti.



Ispравно postavljanje žičane rešetke roštilja i teleskopske vodilice-Modeli s žičanim policama i teleskopskim tračnicama

Zahvaljujući teleskopskoj vodilici posude ili žičana rešetka roštilja lako se instaliraju i uklanjuju. Kada koristite posude i žičanu rešetku roštilja s teleskopskom vodilicom pazite da se zataci na prednjoj i stražnjoj teleskopskoj vodilici naslone na rubove roštilja i posude (prikazano na slici).



Tehničke specifikacije

Opće specifikacije

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vanjske dimenzijske proizvoda (visina/širina/dubina) | 595 mm/594 mm/567 mm |
| Instalacijske dimenzijske pećnice (visina/širina/dubina) | 590 ili 600 mm/560 mm/min. 550 mm |
| Napon/frekvencija | 220-240 V~; 50 Hz |
| Vrsta kabela i korišten presjek/presjek prikladan za upotrebu na proizvodu | min.H05W-FG 3 x 1,5 mm ² |
| Ukupna potrošnja energije | 2,6 kW |
| Tip pećnice | Višenamjenska pećница |

* Osnovno: Informacije na energetskoj oznaci električnih pećnica je navedene su u skladu sa standardom EN 60350-1/IEC 60350-1. Te vrijednosti su utvrđene pod standardnim opterećenjem s funkcijama donjeg-gornjeg grijajuća ili upotrebom tih grijajuća s ventilatorom (ako postoji).

Razred energetske učinkovitosti određen je u skladu sa sljedećom prioritizacijom ovisno o tome postoje li navedene funkcije na proizvodu ili ne: 1-Eco zagrijavanje ventilatorom, 2-Zagrijavanje ventilatorom 3- Donji roštilj s ventilatorom, 4-Gornji i donji grijajući.

i Tehničke specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti zbog poboljšanja kvalitete proizvoda.

i Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.

i Vrijednosti navedene na oznakama proizvoda ili u njegovoj popratnoj dokumentaciji su dobivene u laboratorijskim uvjetima u skladu s odgovarajućim standardima. Ovisno o uvjetima rada i okoline proizvoda, te vrijednosti mogu biti različite.

4 Prva uporaba


Prije početka upotrebe proizvoda preporučuje se obaviti navedeno u odjeljcima u nastavku.

Prvo podešavanje


i Uvijek podesite doba dana prije upotrebe pećnice. Ako ga ne postavite, ne možete kuhati u nekim modelima pećnica.

1. Kada se pećnica uključi prvi put na polju sata prikazat će se "12:00", a simbol ☰ će treperiti.


2. Vrijeme podesite dodirom na ☺/☺.



3. Za aktiviranje polja minute dodirnite gumb ☰ ili ☷.



4. Minute podesite dodirom na ☺/☺.



5. Postavke podesite dodirnom na gumb ☰ ili ☷.

» Vrijeme je podešeno, a simbol ☰ nestaje sa zaslona.

i Ako prvi put vrijeme nije podešeno, "12:00" i simboli ☰ nastavljaju treperiti, a pećnica neće početi s radom. Kako bi pećnica radila, morate potvrditi vrijeme podešavanjem vremena ili dodirom na gumb ☰ kada je prikazano "12:00". Postavku vremena možete promijeniti kasnije kako je to objašnjeno u dijelu „Postavke“.

i U slučaju nestanka struje poništiti će se trenutno vrijeme. Treba se ponovno podesiti.

Prvo čišćenje

1. Uklonite sve materijale pakiranja.

2. Uklonite sav pribor iz pećnice koji je dostavljen s proizvodom.

3. Uključite proizvod na 30 minuta i zatim ga isključite. Na ovaj način, ostaci hrane i slojevi koji su zaostali u pećnici tijekom proizvodnje će se zapaliti i očistiti.

4. Kada rukujete proizvodom, odaberite najveću temperaturu i radnu funkciju u kojoj rade svi grijajući proizvoda.

Pogledajte „Radne funkcije pećnice“. U sljedećem odjeljku možete naučiti kako rukovati pećnicom.

5. Pričekajte neka se pećnica ohladi.

6. Obrišite površine proizvoda mokrom krpom ili spužvom i osušite krpom.

Prije upotrebe pribora;

Očistite pribor kojeg ste izvadili iz pećnice s vodom i deterdžentom i mekanom spužvom za pranje.

NAPOMENA Neki deterdženti ili sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, prašak/kreme za čišćenje ili bilo kakve oštре predmete.

NAPOMENA Dim i neugodni miris mogu nastajati tijekom nekoliko sati tijekom prvog rada. To je normalno. Pazite da je u sobi dobra ventilacija da biste uklonili dim i miris. Izbjegnite izravnu inhalaciju dima i mirisa kojeg emitira.

5 Kako raditi s pećnicom

Opće informacije o upotrebi pećnice

Ventilator za hlađenje (Možda ne postoji na vašem proizvodu.)

Proizvod je opremljen ventilatorom za hlađenje. Ventilator za hlađenje aktivira se automatski kada je to potrebno i hlađi prednji dio proizvoda i kuhički element. Automatski se deaktivira kada se dovrši postupak hlađenja. Vrući zrak izlazi kroz vrata pećnice. Ne prekrivajte ventilacijske otvore. U protivnom pećnica se može pregrijati.

Ventilator za hlađenje nastavlja raditi za vrijeme rada pećnice ili nakon što se pećnica isključi (približno 20-30 minuta). Ako pripremate hrani programiranjem tajmera pećnice na kraju vremena pripreme hrane, ventilator za hlađenje isključuje se sa svim funkcijama. Korisnik ne može odrediti vrijeme rada ventilatora za hlađenje. On se uključuje i isključuje automatski. Ovo nije pogreška.

Svetlo pećnice

Svetlo pećnice uključuje se kada pećnica počne s radom. Kod nekih modela, svjetlo gori tijekom rada, dok se kod nekih modela isključi nakon nekog vremena.

Rad upravljačke jedinice pećnice

Općenita upozorenja za upravljačku jedinicu pećnice

i Maksimalno vrijeme koje se može postaviti za vrijeme kraja kuhanja je 5 sata 59 minuta.


U slučaju nestanka struje, program će biti opozvan. Morate reprogramirati pećnicu.

i Prilikom svakog podešavanja, na zaslonu će treperiti odgovarajući simboli. Kratko pričekajte dok se postavke ne spreme.

i Ako ste podesili bilo koju postavku pečenja tada se točno vrijeme ne može podesiti.

i Ako je vrijeme pečenja podešeno kada je pečenje počelo tada se na zaslonu prikazuje preostalo vrijeme.

i U slučajevima kada je podešeno vrijeme pečenja ili vrijeme završetka pečenja, tada ih možete automatski poništiti dugim dodirom na gumb




- 1 Tipka alarma
- 2 Tipka za podešavanje vremena
- 3 Tipka za smanjenje
- 4 Tipka za povećanje

- 5 Tipka za postavke
- 6 Tipka za zaključavanje tipki

Simboli na zaslonu

- ⌚ : Simbol vremena kuhanja
 - ⌚ : Simbol vremena završetka kuhanja*
 - 🔔 : Simbol alarma
 - : Simbol svjetline
 - 🔒 : Simbol zaključavanja tipki
 - 🌡 : Simbol temperature
 - 🔊 : Simbol glasnoće
 - 🔒 : Simbol zaključavanja vrata*
- * Razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Možda nije dostupan na vašem proizvodu.



- 1.Odaberite radnu funkciju s kojom želite peći pomoću okretnog gumba odabira funkcije.
- 2.Podesite temperaturu na kojoj želite peći pomoću okretnog gumba temperature.
» Pećnica će započeti s radom odmah na odabranoj temperaturi i s odabranom funkcijom, a na zaslonu se pojavljuje ⓘ.
Kada temperatura unutar pećnice dosegne podešenu temperaturu tada nestaje simbol ⓘ.
Pećnica se neće automatski isključiti jer je u načinu ručno podešenog pečenja bez podešenog vremena pečenja. Sami morate kontrolirati pečenje i isključiti pećnicu.
Kada pečenje završi, pećnicu možete isključiti okretanjem okretnog gumba odabira funkcije i okretnog gumba temperature u položaj isključeno (gore).

Uključivanje pećnice

Kada odaberete radnu funkciju za pečenje pomoću okretnog gumba odabira funkcije i podesite odgovarajuću temperaturu pomoću okretnog gumba temperature tada pećnica počinje s radom.

Isključivanje pećnice

Pećnicu možete isključiti okretanjem okretnog gumba odabira funkcije i okretnog gumba temperature u položaj isključeno (gore).

Ručno podešavanje pečenja za odabir temperature i radne funkcije pećnice


Peći možete tako da ručno upravljajte (pod vašom je kontrolom) bez podešavanja vremena pečenja i odaberete temperaturu i radnu funkciju karakterističnu za hranu.

Primjer:

Pečenje podešavanjem vremena pečenja;


Možete podesiti pećnicu na automatsko isključivanje na kraju vremena odabirom temperature i radne funkcije pećnice karakteristične za hranu te podesiti vrijeme pečenja na tajmeru.

- 1.Odabir radne funkcije za pečenje
- 2.Dodirnite ⓘ dok se na zaslonu ne pojavi simbol vremena kuhanja ⓘ.



i Nakon podešavanja radne funkcije i temperature možete podesiti vrijeme pečenja na 30 minuta izravnim dodirom gumba \oplus za brzo podešavanje vremena pečenja i promijeniti vrijeme pomoću gumba \oplus/\ominus .

3. Vrijeme pečenja podesite pomoću gumba \oplus/\ominus .



i Vrijeme pečenja povećava se za 1 minutu prvih 15 minuta, nakon 15 minuta ono se povećava za 5 minuta.

4. Stavite hrani u pećnicu i podesite temperaturu pomoću okretnog gumba temperature.

» Pećnica će započeti s radom odmah na odabranoj temperaturi i s odabranom funkcijom. Počinje odbrojavanje podešenog vremena pečenja, a na zaslonu se pojavljuje \textcircled{I} . Kada temperatura unutar pećnice dosegne podešenu temperaturu tada nestaje simbol \textcircled{I} .


5. Kada istekne podešeno vrijeme pečenja na zaslonu se pojavljuje „Kraj“ treperi simbol \textcircled{I} i čuje se zvuk tajmera.

6. Začut će se zvučno upozorenje u trajanju od dvije minute. Za isključivanje upozorenja pritisnite bilo koji gumb. Upozorenje prestaje, a na zaslonu se prikazuje točno vrijeme.

Za podešavanje vremena pečenja na kasnije vrijeme; (Razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Možda nije dostupan na vašem proizvodu.)


Odabirom temperature i radne funkcije karakteristične za jelo, možete podesiti vrijeme pečenja i vrijeme završetka pečenja na kasnije vrijeme, tako će pećnica automatski početi i završiti s radom.

1. Odabir radne funkcije za pečenje
2. Dodirnite \textcircled{I} dok se na zaslonu ne pojavi simbol vremena kuhanja \textcircled{I} .



i Nakon podešavanja radne funkcije i temperature možete podesiti vrijeme pečenja na 30 minuta izravnim dodirom gumba \oplus za brzo podešavanje vremena pečenja i promijeniti vrijeme pomoću gumba \oplus/\ominus .


3. Vrijeme pečenja podesite pomoću gumba \oplus/\ominus .




i Vrijeme pečenja povećava se za 1 minutu prvih 15 minuta, nakon 15 minuta ono se povećava za 5 minuta.

» Nakon podešavanja vremena pečenja na zaslon se neprekidno prikazuje simbol \textcircled{I} .

4. Dodirnite \textcircled{I} dok se na zaslonu ne pojavi simbol završetka vremena pečenja \textcircled{I} .



5. Vrijeme završetka pečenja podešite pomoću gumba \oplus/\ominus .



» Kada je podešeno vrijeme završetka pečenja, simbol i simbol sa simbolom vremenskog razdoblja neprekidno su prikazani na zaslonu. Čim pečenje započne, simbol nestaje.
6. Stavite hrana u pećnicu i podešite temperaturu pomoću okretnog gumba temperature.

» Vrijeme pećnice automatski izračunava vrijeme početka pečenja oduzimanjem vremena pečenja od vremena završetka pečenja kojeg ste podešili. Kada dođe vrijeme početka pečenja odabrana funkcija rada se aktivira i pećnica se zagrijava na podešenu temperaturu. Počinje odbrojavanje podešenog vremena pečenja, a na zaslonu se pojavljuje . Kada temperatura unutar pećnice dosegne podešenu temperaturu tada nestaje simbol .

7. Kada istekne podešeno vrijeme pečenja na zaslonu se pojavljuje „Kraj“ treperi simbol i čuje se zvuk tajmera.

8. Začut će se zvučno upozorenje u trajanju od dvije minute. Za isključivanje upozorenja pritisnite bilo koji gumb. Upozorenje prestaje, a na zaslonu se prikazuje točno vrijeme.


i Ako pritisnete bilo koji gumb na kraju zvučnog upozorenje tada će pećnica opet početi s radom. Ako želite spriječiti ponovni početak rada pećnice na kraju upozorenja, tada podešite okretni gumb temperature i funkcije na **položaj "0"** (isključeno) i isključite pećnicu.

Postavke

Uključivanje zaključavanja gumba

Možete spriječiti da se upravljačka jedinica dira tako da aktivirajte funkciju zaključavanja gumba.

1. Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol .



» Prikazat će se simbol te će započeti odbrojavanje 3-2-1. Kada se odbrojavanje završi tada je aktivirano zaključavanje gumba. Kada se dodire bilo koji gumb dok je aktivirano zaključavanje gumba tajmer će se oglasiti zvučnim signalom, a simbol će treperiti.

i Ako prestanete dodirivati gumb prije završetka odbrojavanje tada se zaključavanje gumba neće aktivirati.

i Gumbi tajmera ne mogu se koristiti kada je uključeno zaključavanje gumba. U slučaju nestanka struje zaključavanje gumba neće se poništiti.

Isključivanje zaključavanja tipki

1. Dodirnite dok na zaslonu ne nestane simbol .

» Simbol nestaje, a na zaslonu je deaktivirano zaključavanje gumba.


Podešavanje alarme

Tajmer proizvoda možete koristiti i za druga upozorenja ili kao podsjetnik osim za kuhanje.


Alarm sata ne utječe na radne funkcije pećnice. Koristite u svrhu upozorenja. Na primjer, alarm sata možete koristiti kada želite okrenuti hranu u pećnici nakon nekog vremena. Čim istekne vrijem koje podesite sat će vas na to upozoriti.

i Maksimalno vrijeme alarma može biti 23 sata i 59 minuta.

1. Dodirnite  dok se na zaslonu ne pojavi simbol .



2. Vrijeme alarmra podesite pomoću gumba  / .



» Nakon podešavanja vremena alarm simbol  i dalje svijetli, a na zaslonu započinje odbrojavanje. Ako je vrijeme alarma i vrijeme pečenja podešeno na isto vrijeme tada će se kraće vrijeme prikazati na zaslonu.

3. Kada istekne vrijeme alarma simbol  počinje treperiti i čut će se zvučno upozorenje.

Isključivanje alarme

1. Na kraju razdoblja alarma začut će se zvuk upozorenja na dvije minute. Za isključivanje upozorenja dodirnite bilo koji gumb.


» Zvučno upozorenje prestaje, a na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme.

Ako želite poništiti alarm;

1. Dodirnite  dok se na zaslonu ne pojavi simbol  i resetirajte vrijeme alarma. Dodirnite gumb  dok se ne pojavi "00:00".
2.  alarm možete poništiti i dugim pritiskom na gumb.

Promjena razine glasnoće.

1. Dodirnite gumb  dok se na zaslonu ne pojavi simbol .




2. Željenu razinu podesite pomoću gumba  / 

3. Za potvrdu pritisnite gumb  ili se postavka aktivira kratko bez diranja gumba.


Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. Dodirnite gumb  dok se na zaslonu ne pojavi simbol .



2. Željeno osvjetljenje podesite pomoću gumba  / 

26/HR




» Za potvrdu pritisnite gumb ili se postavka aktivira kratko bez diranja gumba.

Promjena točnog vremena


Na pećnici, za promjenu točnog vremena kojeg ste prethodno postavili,

1.Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol .


2.Vrijeme podesite dodirom na .



3.Za aktiviranje polja minute dodirnite gumb ili .



4.Minute podesite dodirom na .



5.Postavke podesite dodirnom na gumb ili .

» Vrijeme je podešeno, a simbol nestaje sa zaslona.

6 Opće informacije o kuhanju

U ovom odjeljku opisani su savjeti za pripremu i pripremu hrane.

Uz to, moći ćete pronaći neku hranu koju su proizvođači ispitali i postavke koje najbolje odgovaraju toj hrani. Naznačeni su i odgovarajuće postavke pećnice i pribor za tu hranu.

Opća upozorenja u vezi pripreme hrane u pećnici.

- Kada otvarate vrata pećnice za vrijeme ili nakon pripreme hrane, može doći do ispuštanja vruće pare. Para vam može opeći ruke, lice i/ili oči. Kada otvarate vrata pećnice, držite se podalje.
- Jaka para nastala tijekom pripremanja hrane od kondenziranih kapljica vode u unutarnjem i na vanjskom dijelu pećnice te na gornjim dijelovima kuhinjskih elemenata zbog razlike u temperaturi. To je normalna i fizikalna pojava.
- Temperatura pripreme hrane i vrijednosti potrebnog vremena mogu se razlikovati ovisno o receptu i količini. Iz ovog razloga ove vrijednosti su navedene u rasponima.
- Prije početka pripreme hrane izvadite nekorištenih pribor iz pećnice. Pribor koji ostane u pećnici može sprječiti pripremu hrane u skladu s točnim vrijednostima.
- Za hranu koju ćete spremati prema vlastitom receptu možete pogledati referencu slične hrane navedenu u tablicima vremena za pripremu hrane.
- Upotreba dostavljenog pribora osigurava najbolju učinkovitost prilikom pripreme hrane. Uvijek pazite na upozorenja i informacije proizvođača ako koristite kuhinjsko posuđe drugog proizvođača.

- Masni papir izrežite tako da odgovara veličini posuđa za kuhanje u kojem ćete pripremati hranu. Masni papiri koji prelazi posudu može prestavljati opasnost od opeklina i utjecati na kvalitetu pripreme hrane. Masni papir koji ćete koristiti koristite unutar navedenog raspona temperatura.
- Za dobru učinkovitost pripreme hrane hranu postavite na preporučenu točnu razinu. Tijekom pripreme hrane ne mijenjajte razinu.

Slastice i jela iz pećnice

Opće informacije

- Preporučujemo korištenje pribora dostavljenog s proizvodom za dobru učinkovitost pečenja. Ako ćete koristiti drugo kuhinjsko posuđe, tada odaberite tamno, neljepljivo posuđe otporno na toplinu.
- Ako je u tablici vremena pripreme hrane preporučeno zagrijavanje, tada svakako stavite hranu u pećnicu nakon zagrijavanja.
- Ako ćete peći koristeći se kuhinjskim posuđem na žičanoj rešetki roštilja, tada ga postavite na sredinu žičane rešetke roštilja, ne blizu stražnje stijenke.
- Svi materijali koji se koriste za pripremu slastica trebaju biti svježe i na sobnoj temperaturi.
- Status pečenja proizvoda može se razlikovati ovisno o količini hrane i veličini posuđa za kuhanje.
- Metalni, keramički i stakleni kalupi produljuju vrijeme kuhanja, a donja površina peciva ne zaglađuje ravnomjerno.
- Ako tijekom kuhanja koristite papir za kuhanje, na donjoj površini hrane može se primijetiti malo smeđe boje. U tom ćete slučaju možda trebati

produžiti vrijeme kuhanja za oko 10 minuta.

- Vrijednosti naveden u tablici vremena pripreme hrane određene su kao rezultat ispitivanja obavljenim u našim laboratorijima. Vrijednosti koje odgovaraju vama mogu se razlikovati od ovih vrijednosti.
- Postavite hranu na odgovarajuću policu u skladu s preporukom u tablici vremena pripreme hrane. Prva polica pećnice je polica 1.

Savjeti za pečenje kolača

- Ako je kolač presuh, povećajte temperaturu za 10 ° C i skratite vrijeme pečenja.
- Ako je kolač vlažan, koristite malu količinu tekućine ili smanjite temperaturu za 10 ° C.
- Ako je gornji dio kolača zagorio, stavite ga na nižu policu, smanjite temperaturu i produžite vrijeme pečenja.
- Ako se dobro ispekao unutra, ali je izvana ljepljiv, tada koristite malu

količinu tekućine, smanjite temperaturu i produžite vrijeme pečenja.

Savjeti za pečenje slastica

- Ako su slastice presuhe, povećajte temperaturu za 10 ° C i skratite vrijeme pečenja. Listove tijesta namočite s mješavinom kondenziranog mlijeka, ulja, jaja i jogurta.
- Ako se slastica sporo peče pripazite da deblijina slastice koju ste pripremili ne izlazi iz protvana.
- Ako je slastica potamnila na površni, ali unutra još nije pečena, tada pripazite da nadjev kojeg ste koristili nema previše na dnu slastice. Kako bi ravnomjerno potamnilo, pokušajte jednak rasporediti nadjev između listova tijesta.
- Slasticu pecite u položaju i na temperaturi koja odgovara tablici vremena pripreme hrane. Ako dno još nije dovoljno potamnilo, stavite slasticu na donju policu za nastavak pečenja.

Stol za kuhanje peciva i hrane u pećnici

Prijedlozi za kuhanje s jednim pladnjem

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-----------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Torte u pladnju | Standardni pladnji* | Gornji i donji grijач | 3 | 180 | 30 ... 40 |
| Torte u kalupu | Kalup za torte na rešetki od žice** | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 180 | 30 ... 40 |
| | Standardni pladnji* | Gornji i donji grijач | 3 | 160 | 25 ... 35 |
| Kolačići | Standardni pladnji* | Zagrijavanje ventilatorom | Modeli s žičanim policama: 3 | | 150 |
| | | | Modeli bez žičanih polica: 2 | | 25 ... 35 |
| | Okrugli kalup za torte, promjera 26 cm sa stezaljkom na rešetki od žice** | Gornji i donji grijач | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| Biskvit torta | Okrugli kalup za torte, promjera 26 cm sa stezaljkom na rešetki od žice** | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 160 | 30 ... 40 |

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|--------------------------|---|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Keksi | Pladanj za peciva* | Gornji i donji grijач | 3 | 170 | 25 ... 35 |
| | Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 3 | 170 | 20 ... 30 |
| Peciva od tjesteta | Standardni pladanj* | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 2 | 200 | 30 ... 40 |
| | Standardni pladanj* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 180 | 35 ... 45 |
| Pecivo bogato sastojcima | Standardni pladanj* | Gornji i donji grijач | 2 | 200 | 20 ... 30 |
| | Standardni pladanj* | Zagrijavanje ventilatorom | 3 | 180 | 20 ... 30 |
| Cjelov kruh | Standardni pladanj* | Gornji i donji grijач | 3 | 200 | 30 ... 40 |
| | Standardni pladanj* | Zagrijavanje ventilatorom | 3 | 200 | 30 ... 40 |
| Lazanje | Stakleni / metalni pravokutni kalup na rešetki od žice** | Gornji i donji grijач | 2 ili 3 | 200 | 30 ... 40 |
| Pita od jabuka | Okrugli crni metalni kalup, promjera 20 cm na rešetki od žice** | Gornji i donji grijач | 2 | 180 | 50 ... 70 |
| | Okrugli crni metalni kalup, promjera 20 cm na rešetki od žice** | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 170 | 50 ... 70 |
| Pizza | Standardni pladanj* | Gornji i donji grijач | 2 | 200 ... 220 | 10 ... 20 |

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

* Ova dodatna oprema možda nije uključena u vaš proizvod.

** Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

Prijedlozi za kuhanje s dva pladnja

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|--|--|
| Kolačići | 2 – Standardni pladanj* 4 – Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 – 4 | Modeli s žičanim policama: 150 Modeli bez žičanih polica: 140 | Modeli s žičanim policama: 25 ... 40 Modeli bez žičanih polica: 30 ... 45 |
| Keksi | 2 – Standardni pladanj* 4 – Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 – 4 | 170 | 25 ... 35 |
| Peciva od tjesteta | 1 – Standardni pladanj* 4 – Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 1 – 4 | 180 | 35 ... 45 |
| Pecivo bogato sastojcima | 2 – Standardni pladanj* 4 – Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 – 4 | 180 | 20 ... 30 |

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

* Ova dodatna oprema možda nije uključena u vaš proizvod.

** Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

Meso, riba i perad

Ključne točke pečenja

- Limunovim sokom i paprom začinite piletinu, tuku i velike komade mesa, a to će pojačati učinkovitost pripreme hrane.
 - Za pripremu mesa s kosti treba 15 do 30 minuta duže nego za filete.
 - Za svaki centimetar debljine mesa trebate izračunati 4 do 5 minuta za pripremu.
- Kada istekne vrijeme pripreme hrane, ostavite meso u pećnici na 10 minuta. Sok iz mesa bolje se raspoređuje na pečeno meso i neće izaći kada se meso izreže.
 - Ribu trebate staviti na srednju ili donju policu u posudu koja je otporna na toplinu.
 - Hranu preporučenu u stolu za kuhanje kuhajte s jednim pladnjem.

Stol za spremanje mesa, ribe i peradi

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Odrezak (cjelovit) / pečen (1 kg) | Standardni pladanj* | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 3 | 15 min. vrijednosti 250/max, zatim 180 ... 190 | 60 ... 80 |
| Janjeća koljenica (1.5 - 2.0 kg) | Standardni pladanj* | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 3 | 15 min. vrijednosti 250/max, zatim 170 | 110 ... 120 |
| | Žičana rešetka za roštilj* Stavite jedan pladanj na donju policu | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 2 | 15 min. vrijednosti 250/max, zatim 190 | 60 ... 80 |
| Pečena piletina (1.8-2 kg) | Žičana rešetka za roštilj* Stavite jedan pladanj na donju policu | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 200 ... 220 | 60 ... 80 |
| | Žičana rešetka za roštilj* Stavite jedan pladanj na donju policu | Funkcija „3D“ | 2 | 15 min. vrijednosti 250/max, zatim 190 | 60 ... 80 |
| Purica (5.5 kg) | Standardni pladanj* | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 1 | 25 min. vrijednosti 250/max, zatim 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| | Standardni pladanj* | Funkcija „3D“ | 1 | 25 min. vrijednosti 250/max, zatim 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| Riba | Žičana rešetka za roštilj* Stavite jedan pladanj na donju policu | Donji/gornji grijач s ventilatorom | 3 | 200 | 20 ... 30 |
| | Žičana rešetka za roštilj* Stavite jedan pladanj na donju policu | Funkcija „3D“ | 3 | 200 | 20 ... 30 |

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

* Ova dodatna oprema možda nije uključena u vaš proizvod.

** Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

Roštilj

Crveno meso, riba i perad brzo će potamnjeti ako ih pečete na roštilju, imat će hrskavu kožicu i neće se osušiti. Fileti mesa, mesni ražnjići, kobacise te sočno povrće (rajčice, crveni luk, itd.) posebno su prikladni za pripremu na roštilju.

Opća upozorenja

- Hrana koja nije prikladna za pripremu na roštilju predstavlja opasnost od požara. Na ražnju pripremajte samo hranu prikladnu za jaku vatu roštilja. Također, hranu ne stavljajte previše daleko na zadnji kraj roštilja. Ovo je najvruće područje i masna hrana se može zapaliti.
- **Zatvorite vrata kada koristite roštilj. Nikad ne koristite roštilj kada su vrata pećnice otvorena. Vruće površine mogu izazvati opeklone!**

Ključne točke roštilja

- Na roštilju pripremajte hranu što je moguće više slične debljine i težine.

Stol za roštiljanje

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Riba | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 250 | 20 ... 25 |
| Pileći komadi | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 250 | 25 ... 35 |
| Ćufta (govedina) - 12 komadi | Žičana rešetka za roštilj | 4 | 250 | 20 ... 30 |
| Janjeći kotlet | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 250 | 20 ... 25 |
| Odrezak - (narezan) | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 250 | 25 ... 30 |
| Teleći kotlet | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 250 | 25 ... 30 |
| Gratinirano povrće | Žičana rešetka za roštilj | 4 - 5 | 220 | 20 ... 30 |
| Prepečen kruh | Žičana rešetka za roštilj | 4 | 250 | 1 ... 3 |

Preporuča se prethodno zagrijavanje 5 minuta za svu hranu s roštilja. Okrenite komade hrane nakon 1/2 ukupnog vremena grilovanja.

- Komade koje ćete pripremati na roštilju postavite na žičanu rešetku roštilja tako da ih rasporedite pazeći da ne premašite dimenzije grijača.
- Ovisno o debljini komada koji će se pripremati na roštilju vremena pripreme hrane navedena u tablicu mogu se razlikovati.
- Kliznite žičanom rešetkom roštilja ili protvanom žičane rešetke na zeljenu razinu pećnice Ako hranu pripremate na žičanoj rešetki roštilja, kliznite protvanom žičane rešetke na nižu razinu kako bi se u njemu prikupljalo ulje/masnoća. Protvan pećnice koji ćete postaviti ispod mora biti veličine koja prekiva područje roštilja. Ova posuda (protvan) možda se ne dostavlja s proizvodom. U protvan ulijte malo vode zbog lakšeg čišćenja.

Donji roštilj s ventilatorom

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Riba | Žičana rešetka za roštilj | Donji roštilj s ventilatorom | 4 | 200 | 30 ... 35 |
| Pileći komadi | Žičana rešetka za roštilj | Donji roštilj s ventilatorom | 4 | 250 | 25 ... 35 |
| Ćufca (govedina) - 12 komadi | Žičana rešetka za roštilj | Donji roštilj s ventilatorom | 4 | 250 | 30 ... 40 |
| Odrezak (cjelovit) / pečen (1 kg) | Žičana rešetka za roštilj Stavite jedan pladanj na donju policu | Donji roštilj s ventilatorom | 3 | 15 min. vrijednosti 250, zatim 180 ... 190 | 90 ... 110 |

Nemojte prethodno zagrijavati svu grilovanu hranu na ovom stolu za roštilj.

Ispitivanje hrane

- Hrana u ovoj tablici vremena pripremanja pripremljena je u skladu

sa standardom EN 60350-1 kako bi se olakšalo testiranje proizvoda za zavode za ispitivanje kvalitete.

Stol za kuhanje testne hrane

Prijedlozi za kuhanje s jednim pladnjem

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| Prhko tjesto (slatki kolačić) | Standardni pladanj* | Gornji i donji grijač | 3 | 140 | 20 ... 30 |
| | Standardni pladanj* | Zagrijavanje ventilatorom | Modeli s žičanim policama: 3 Modeli bez žičanih polica: 2 | 140 | 15 ... 25 |
| Kolačići | Standardni pladanj* | Gornji i donji grijač | 3 | 160 | 25 ... 35 |
| | Standardni pladanj* | Zagrijavanje ventilatorom | Modeli s žičanim policama: 3 Modeli bez žičanih polica: 2 | 150 | 25 ... 35 |
| Biskvit torta | Okrugli kalup za torte, promjera 26 cm sa stezaljkicom na rešetki od žice** | Gornji i donji grijač | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| | Okrugli kalup za torte, promjera 26 cm sa stezaljkicom na rešetki od žice** | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| Pita od jabuka | Okrugli crni metalni kalup, promjera 20 cm na rešetki od žice** | Gornji i donji grijač | 2 | 180 | 50 ... 70 |
| | Okrugli crni metalni kalup, promjera 20 cm na rešetki od žice** | Zagrijavanje ventilatorom | 2 | 170 | 50 ... 70 |

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
|-------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

* Ova dodatna oprema možda nije uključena u vaš proizvod.

** Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

Prijedlozi za kuhanje s dva pladnja

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Operativna funkcija | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|--|--|
| Prhko tjesto (slatki kolačić) | 2-Standardni pladanj* 4-Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 - 4 | 140 | 15 ... 25 |
| Kolačići | 2-Standardni pladanj* 4-Pladanj za peciva* | Zagrijavanje ventilatorom | 2 - 4 | Modeli s žičanim policama: 150 Modeli bez žičanih polica: 140 | Modeli s žičanim policama: 25 ... 40 Modeli bez žičanih polica: 30 ... 45 |

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

* Ova dodatna oprema možda nije uključena u vaš proizvod.

** Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

Roštanj

| Hrana | Dodaci koji se koriste | Položaj police | Temperatura (°C) | Vrijeme kuhanja (min) (približno) |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Prepečen kruh | Žičana rešetka za roštanj | 4 | 250 | 1 ... 3 |
| Ćufta (govedina) - 12 komadi | Žičana rešetka za roštanj | 4 | 250 | 20 ... 30 |

Okrenite hranu nakon 1/2 ukupnog vremena grilovanja.

Preporuča se prethodno zagrijavanje 5 minuta za svu hranu s roštaja.

7 Održavanje

Opće informacije o čišćenju

▲ Opća upozorenja

- Pričekajte da se proizvod ohladi prije čišćenja. Vruće površine mogu uzrokovati opekline!
- Sredstvo za čišćenje ne nanosite izravno na vruće površine. To može izazvati trajne mrlje.
- Uređaj se treba dobro očistiti i osušiti nakon svake upotrebe. Stoga se ostaci hrane mogu lako očistiti te neće zagonititi kada se uređaj ponovno bude koristio. Tako će se produžiti vijek trajanja proizvoda i smanjiti pojava čestih problema.
- Za čišćenje uređaja ne koristite parne čistače.
- Neki deterdženti ili sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu. Ne koristite abrazivne deterdžente, prašak za čišćenje, kreme za čišćenje, sredstva za uklanjanje vodenog kamenca ili oštре predmete tijekom čišćenja.
- Za čišćenje nakon svake upotrebe nisu potrebna posebna sredstva za čišćenje. Uređaj očistite pomoći deterdženta za pranje suđa, tople vode i mekane krpe ili spužve i osušite ga sa suhom krpom od mikrovlakana.
- Pripazite i obrišite svu preostalu vodu nakon čišćenja, a tijekom kuhanja odmah očistite svu hranu koja je poprskala površinu.
- Nitи jedan dio uređaja ne perite u perilici suđa.

Površine od inoksa i nehrđajućeg čelika

- Ne koristite kisela sredstva za čišćenje i ona koja sadrže klor za čišćenje površina i ručki od inoksa ili nehrđajućeg čelika.

- Površine od nehrđajućeg čelika ili inoksa mogu promijeniti boju tijekom vremena. To je normalno. Nakon svake upotrebe očistite površinu od nehrđajućeg čelika ili ioksa s odgovarajućim deterdžentom.
- Očistite s mekanom krpom i sapunom te tekućim deterdžentom (koji ne grebe) koji je namijenjen čišćenju površina od inoksa, pri tome pazite i brišite u jednom smjeru.
- Mrlje od vodenog kamenca, ulja, škroba, mlijeka i masnoća na površinama od inoksa - nehrđajućeg čelika i stakla odmah uklonite bez čekanja. Mrlje mogu zahrdati tijekom dužeg vremena.

Emajlirane površine

- Nakon svake upotrebe očistite emajlirane površine pomoći deterdženta za pranje suđa, mlakom vodom i mekanom krpom ili spužvom te ih osušite suhom krpom.
- Ako vaš prozvod ima funkciju jednostavnog parnog čišćenja tada lagano netvrđokornu čistoću možete jednostavno očistiti parnim čišćenjem. (Pogledajte dio „Jednostavno parno čišćenje“)
- Za tvrdokorne mrlje, možete koristiti sredstvo za čišćenje pećnice i roštilja koje je preporučeno na internetskim stranicama proizvoda i žicu za ribanje koja ne oštećuje materijal. Ne koristite vanjske čistače pećnice.
- Pećnica se mora ohladiti prije čišćenja dijela za pečenje. Čišćenje vrućih površina može izazvati opasnost od požara i oštetiti površinu od emajla.

Katalitičke površine

- Bočne stijenke područja za kuhanje mogu biti emajlirane ili katalitičke

- površine. To se razlikuje ovisno o modelu.
- Katalitičke stijenke imaju lagano matiranu i poroznu površinu. Katalitičke stijenke pećnice ne smiju se čistiti.
 - Katalitičke površine upijaju ulje zbog svoje porozne površine i počinju sjajiti kada je površina zasićena uljem, u tom slučaju preporučuje se zamijeniti ih.
- ### **Staklene površine**
- Prilikom čišćenja staklenih površina ne koristite tvrde metalne grebalice i abrazivna sredstva za čišćenje. Oni mogu oštetiti staklenu površinu.
 - Uređaj očistite pomoću deterdženta za pranje suđa, tople vode i mekane krpe ili krpe od mikrovlakana namijenjene baš za čišćenje staklenih površina i osušite ih sa suhom krpom od mikrovlakana.
 - Ako je nakon čišćenja ostalo deterdženta obrišite ga hladnom vodom i osušite čistom i suhom krpom od mikrovlakana. Ostaci preostalog deterdženta mogu oštetići staklenu površinu.
 - Ni u kojem slučaju osušene ostatke deterdženta na staklenoj površini ne čistite s nazubljenim noževima, žičanom vunom ili sličnim sredstvima koje mogu ogrebati površinu.
 - Mrlje od klacija (žute mrlje) na staklenoj površini uklonite s komercijalno dostupnim sredstvima za uklanjanje vodenog kamenca, sa sredstvima za uklanjanje vodenog kamenca poput octa ili soka od limuna.
 - Ako je površina jako prljava, sredstvo za čišćenje nanesite spužvom na mrlju i pričekajte malo duže da sredstvo djeluje. Zatim očistite staklenu površinu s vlažnom krpom.

- Blijeda boja i mrlje na staklenoj površini su ubičajeni i ne predstavljaju grešku.

Plastični dijelovi i obojene površine

- Plastične dijelove i obojene površine očistite pomoću deterdženta za pranje suđa, mlakom vodom i mekanom krpom ili spužvom te ih osušite suhom krpom.
- Ne koristite tvrde metalne grebalice ili abrazivna sredstva za čišćenje. To može oštetiti površine.
- Pripazite da spojevi dijelova uređaja ne ostanu vlažni i da na njima nema deterdžena. U protivnom, na spojevima može nastati korozija.

Čišćenje pribora

Osim ako nije drukčije navedeno u ovom priručniku ne perite pribor proizvoda u perilici posuđa.

Čišćenje upravljačke ploče

- Prilikom čišćenja ploča koje i maju upravljački kotačići obrišite ploču i kotačice s mokrom, mekanom krpom i osušite ih sa suhom krpom. Ne uklanjajte kotačice i brtve ispod njih prilikom čišćenja upravljačke ploče. Upravljačka ploča i kotačići mogu se oštetići.
- Prilikom čišćenja upravljačkih ploča s kotačićima od inoksa ne koristite sredstva za čišćenje inoksa oko kotačića. To može obrisati pokazatelje oko kotačića.
- Upravljačku ploču očistite vlažnom, mekom krpom, a zatim je osušite suhom krpom. Ako vaš proizvod ima funkciju zaključavanja gumba podesite zaključavanje gumba prije čišćenja upravljačke ploče. U protivnom, može doći do neispravnog prepoznavanja na gumbima.

Čišćenje unutrašnjosti pećnice (područje pečenja)

Pridržavajte se koraka čišćenja navedenih u dijelu „Opće informacije o čišćenju“ u skladu s vrstom površine pećnice.


Čišćenje bočnih stijenki pećnice

Bočne stijenke područja za kuhanje mogu biti emajlirane ili katalitičke površine. To se razlikuje ovisno o modelu. Ako postoji katalitičke stijenke informacije potražite u dijelu „Katalitičke stijenke“.

Ako je proizvod model sa žičanom rešetkom uklonite je prije čišćenja bočnih stijenki. Zatim dovršite čišćenje na način opisan u dijelu „Opće informacije o čišćenju“ u skladu s vrstom površine pećnice.

Za uklanjanje bočnih žičanih rešetki:

- 1.Uklonite prednju dio žičane rešetke tako da ga povučete na bočnu stijenku u obrnutom smjeru.
- 2.Povucite žičanu rešetku prema sebi i potpuno je uklonite.




- 3.Za ponovno pričvršćivanje žičane rešetke postupak primjenjen prilikom uklanjanja treba se ponoviti obrnutim redoslijedom.

Jednostavno čišćenje parom

Razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Možda nije dostupan na vašem proizvodu.

Ono osigurava jednostavno čišćenje jer se prljavština (ako nije dugo odstajala) omekšava parom koja nastaje u pećnicama i kapljicama vode koje se kondenziraju na unutarnjim stijenkama pećnice.

- 1.Izvadite sav pribor iz pećnice.
- 2.Ulije 500 ml vode u protvan za pečenje i postavite ga na položaj 2. police u pećnici.



- 3.Podesite pećnicu na način čišćenja parom i pustite neka radi 15 minuta na 100°C.

Odmah otvorite vrata i obrišite unutrašnjost pećnice vlažnom spužvom ili krpm. Kada otvorite vrata izaći će para. Ovo može predstavljati opasnost od opeklina. Budite pažljivi kada otvarate vrata pećnice.

Koristite toplu vodu s tekućinom za pranje, mekanu krpu ili spužvu za čišćenje tvrdokornih mrlja te obrišite suhom krpm.

i Tijekom jednostavnog načina čišćenja parom, voda koja se nalazi u bazenu na dnu pećnice kako bi omekšala lagano stvorene ostatke / nečistoće unutar šupljine pećnice, isparit će i kondenzirati se u šupljini pećnice i unutarnjem staklu vrata pećnice, pa voda može kapati kad se otvore vrata pećnice. Obrišite kondenzaciju čim se otvore vrata pećnice.

Razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Možda nije dostupan na vašem proizvodu. Nakon kondenzacije u pećnici, u bazenskom kanalu ispod pećnice može biti vode ili vlage. Nakon upotrebe, ovaj kanal bazena očistite vlažnom krpom, a zatim ga osušite.









Čišćenje vrata pećnice

i Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje, metalne strugalice, žičanu vunu ili izbjeljivače za čišćenje vrata i stakla pećnice.

Možete ukloniti vrata i staklo vrata pećnice i očistiti ih. Kako ukloniti vrata i staklo objašnjeno je u dijelu „Uklanjanje vrata pećnice“ i „Uklanjanje unutarnjeg stakla pećnice“. Nakon uklanjanja unutarnjeg stakla s vrata pećnice očistite ga pomoću deterdženta za pranje posuđa, mlake vode i mekane krpe ili spužve te ga osušite suhom krpom. Obrišite staklo s octom i isprite ga kako bi se uklonili ostaci vodenog kamenca koji se mogu nakupiti na staklu pećnice.


Uklanjanje vrata pećnice

- 1.Otvorite vrata pećnice.
- 2.Otvorite kvačice na šarkama vrata s desne i lijeve strane pritiskom prema dolje kako je pokazano na slici.
Tip šarke (A), (B), (C) razlikuje se ovisno o modelu proizvoda. Donje slike pokazuju kako otvoriti sve vrste šarki. Zglob tipa (A) dostupan je u normalnim tipovima vrata.
(B) šarke tipa dostupne su u tipo vrata s mekim zatvaranjem.
Šarka tipa (C) dostupna je u mekim tipovima vrata koja se otvaraju / zatvaraju.



Brava sa šarkama - zatvoren položaj

Brava sa šarkama - otvoren položaj
3. Postavite vrata pećnice u poloutvoreni položaj.




4. Povucite uklonjena vrata prema gore i oslobođite ih s desne i lijeve šarke te ih uklonite.

i Za ponovo pričvršćivanje vrata postupak primjenjen prilikom uklanjanja treba se ponoviti obrnutim redoslijedom. Prilikom instaliranja vrata svakako zatvorite kvačice na šarkama.


Uklanjanje unutarnjeg stakla na vratima pećnice

Unutarnje staklo prednjih vrata proizvoda može se ukloniti zbog čišćenja.


1. Otvorite vrata pećnice.



2. Povucite plastični dio, pričvršćen na gornjem dijelu prednjih vrata, prema sebi istovremeno pritisnite točke pritiska s obje strane dijela i uklonite ga.



3. Kao što je prikazano na slici, lagano podignite zadnje unutarnje staklo (1) prema 'A' i zatim ga uklonite povlačenjem prema 'B'.



1 Posljednja unutarnja staklena ploča

2* Unutarnja staklena ploča (Možda ne postoji na vašem proizvodu.)

4. Ako vaš proizvod ima unutarnje staklo (2) tada ponovite isti postupak i odvojite ga (2).

5. Prvi korak regrupiranja vrata je ponovno sastavljanje unutarnjeg stakla (2). Postavite kosi rub stakla tako da dodirne kosi rub plastičnog utora. (Ako vaš proizvod ima unutarnje staklo). Unutarnje staklo (2) mora se pričvrstiti u plastični utor najbliži zadnjem unutarnjem staklu (1).

6. Kada ponovno sastavljate zadnje unutarnje staklo (1) pripazite i stavite tiskanu stranu stakla na unutarnje staklo. Važno je postaviti donje kute unutarnjeg stakla (1) tako da dodiruju donje plastične uteore.

7. Gurnite plastični dio prema okviru dok ne čujete zvuk „klik“.

Čišćenje lampice pećnice

U slučaju da stakleni poklopac svjetla pećnice na području kuhanja postane prljav očistite ga s deterdžentom za pranje posuđa, mlakom vodom i mekanom krpom ili spužvom te ga osušite suhom krpom. U slučaju kvara svjetla pećnice možete ga zamijeniti pridržavajući se navedenog u idućim odjeljcima.


Zamjena svjetla pećnice

⚠ Opća upozorenja


- Izbjegnite opasnost od strujnog udara prilikom zamjene svjetla pećnice i odspojite električne priključe te pričekajte da se pećnica ohladi. Vruće površine mogu izazvati opekline!
- U ovoj pećnici koristi se žarulja sa žarnom niti snage manje od 40 W, visine manje od 60 mm, promjera manje od 30 mm ili halogena žarulja s utičnicom tipa G9, snage manje od 60 W. Svjetiljke su prikladne za rad na temperaturama iznad 300 °C.
- Svjetiljke za pećnicu možete nabaviti od ovlaštenog servisera ili tehničara s licencom.
- Položaj svjetla može se razlikovati ovisno o onog prikazanog na slici.
- Svetlo koje se koristi u ovom proizvodu nije prikladno za rasvjetu soba u domaćinstvu. Namjena ovog svjetla je pomoći korisniku da vidi namirnice.
- Svetla koja se koriste u ovom proizvodu moraju izdržati iznimne fizikalne uvjete poput temperature od preko 50 °C.

Ako vaša pećnica ima okruglo svjetlo,

- 1.tada isključite proizvod iz strujne utičnice.
- 2.Uklonite zaštitno staklo tako što ćete ga okrenuti u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.




3.Ako je svjetlo vaše pećnice vrste (A) prikazano na donjoj slici tada okrenite svjetlo pećnice kako je prikazano na slici i zamijenite ga novim. Ako je model vrste (B) izvucite ga na način prikazan na slici i zamijenite ga novim.



4.Ponovno pričvrstite zaštitno staklo.


Ako vaša pećnica ima kvadratno svjetlo,

- 1.tada isključite proizvod iz strujne utičnice.
- 2.Uklonite žičanu rešetku u skladu s opisom.



3.Podignite zaštitno staklo svjetla pomoću odvijača.

4.Ako je svjetlo vaše pećnice vrste (A) prikazano na donjoj slici tada okrenite svjetlo pećnice kako je prikazano na slici i zamijenite ga novim. Ako je model vrste (B) izvucite ga na način prikazan na slici i zamijenite ga novim.



5. Ponovno pričvrstite zaštitno staklo.

8 Rješavanje problema

Posavjetujte se s ovlaštenim servisnim zastupnikom ili licenciranim tehničarom ili zastupnikom kod kojeg ste kupili proizvod ako ne možete rješit problem nakon što ste primijenili upute iz ovog dijela. Nikada ne pokušavajte sami popraviti pokvareni proizvod.

Kada se koristi pećnica ispušta paru.

- Normalno je da para izlazi tijekom rada. >>> *To nije kvar.*

Za vrijeme pečenja voda kaplje.

- Para koja se stvara tijekom pečenja može se kondenzirati i stvara kapljice vode kada dodirne hladne površine proizvoda. >>> *To nije kvar.*

Prijekom zagrijavanja i hlađenja proizvoda stvara metalni zvuk.

- Kad se metalni dijelovi zagriju, mogu se širiti i stvarati buku. >>> *To nije kvar.*

Uredaj ne radi.

- Možda je glavni osigurač pokvaren ili je se isklopio. >>> Provjerite osigurače u razvodnoj kutiji. Ako je potrebno, zamijenite ih ili resetirajte.
- Uredaj nije uključen u (uzemljenu) utičnicu. >>> Provjerite spoj utikača.
- Ne rade gumb/okretni gumb/prekidači na upravljačkoj ploči. >>> Ako je proizvod opremljen funkcijom zaključavanja gumba tada je možda aktivirano zaključavanje gumba. Deaktivirajte ga.

Ne radi svjetlo pećnice.

- Svjetlo pećnice je u kvaru. >>> Zamijenite svjetlo pećnice.
- Nestalo je struje. >>> Provjerite ima li struje. Provjerite osigurače na razvodnoj ploči. Ako je potrebno, zamijenite osigurač ili ga resetirajte.

Pećnica se ne zagrijava.

- Ne može se podesiti određena funkcija pečenja i/ili temperatura. >>> Podesite pećnicu na određenu funkciju pečenja i/ili temperature.
- Kod modela opremljenih tajmerom, tajmer nije podešen. >>> Podesite tajmere.
- Nestalo je struje. >>> Provjerite ima li struje. Provjerite osigurače na razvodnoj ploči. Ako je potrebno, zamijenite osigurač ili ga resetirajte.

(Kod modela s tajmerom) Zaslon sata teperi ili svijetli simbol sata.

- Prethodno je došlo do nestanka struje. >>> Podesite vrijeme/isključite i ponovno uključite proizvod.



Рерна за вградување

Упатство за корисникот



МК

Почитуван потрошувачу,

Ве молиме, прочитајте го ова упатство пред да го користите производот! Веко Ви благодариме што го избравте овој производ. Сакаме вашиот производ, изработен со висок квалитет и технологија, да ви служи најдобро што може. За таа цел, внимателно прочитајте го ова упатство и останатата документација пред да го користите и чувајте ги во случај да ви затребаат. Ако му го дадете овој производ на некој друг, дајте му го и упатството за употреба. Следете ги упатствата и обрнете внимание на сите информации и предупредувања што се наведени внатре.

Следете ги сите информации и предупредувања што се наведени во упатството за употреба. На тој начин ќе се заштитите себеси и вашиот производ од опасностите што би можеле да настанат.

Чувајте го ова упатство за употреба. Ако му го дадете овој производ на некој друг, дајте му го и упатството за употреба.

Упатството за користење ги содржи следниве симболи:



Опасност што би можела да води до смрт или повреда.

ЗАБЕЛЕШКА Опасност што би можела да предизвика материјална штета по производот и неговата околина.



Опасност што би можела да доведе до изгореници поради контакт со жешки површини.



Важни информации или корисни совети.



Прочитајте го упатството за употреба.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



СОДРЖИНА

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Упатства за безбедно користење | 4 | 4 Прва употреба | 24 |
| Цел и намена..... | 4 | Прво подесување на времето..... | 24 |
| Безбедност на деца, ранливи лица и миленичиња | 5 | Прво чистење..... | 24 |
| Безбедност при електричното поврзување | 6 | | |
| Безбедност при транспорт..... | 7 | | |
| Безбедност при инсталирањето..... | 8 | | |
| Безбедно користење..... | 8 | | |
| Предупредувања за температурата | 9 | | |
| Употреба на додатоците | 9 | | |
| Безбедност при готвењето | 10 | | |
| Безбедност при оддржување и чистење | 11 | | |
| 2 Упатства за зачувување на животната средина | 12 | 6 Општи информации за готвењето | 32 |
| Регулирање на отпадот | 12 | Општи предупредувања за готвење во рерната..... | 32 |
| Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот | 12 | Печива и печени јадења | 32 |
| Фрлање на материјалот за пакување.. | 12 | Месо, риба и пилешко..... | 36 |
| Совети за заштеда на енергија | 12 | Скара | 37 |
| 3 Вашиот производ | 14 | Тестирани намирници..... | 38 |
| Запознавање со производот..... | 14 | | |
| Вовед и намена на контролната таблица на производот | 15 | | |
| Контрола на рерната | 15 | | |
| Функции за работа на рерната | 17 | | |
| Додатоци на производот | 19 | | |
| Употреба на додатоците на производот | 20 | | |
| Технички спецификации | 23 | | |
| 7 Одржување и грижа | 40 | 8 Решавање проблеми | 48 |
| Општи информации за чистење | 40 | | |
| Чистење на додатоците | 41 | | |
| Чистење на контролната таблица | 41 | | |
| Чистење на внатрешноста на рерната (просторот за готвење)..... | 42 | | |
| Лесно чистење со пареа | 42 | | |
| Чистење на вратата на рерната | 43 | | |
| Вадење на внатрешните стакла на вратата на рерната..... | 45 | | |
| Чистење на сијаличката на рерната | 46 | | |

1 Упатства за безбедно користење

- Овој дел содржи упатства за безбедно користење за да не дојде до повреди или материјални штети.
- Ако производот му го давате на друго лице или вие го користите од втора рака, упатството за употреба, етикетите за производот, сета документација и додатната опрема треба да се достават заедно со производот.
- Нашата компанија нема да биде одговорна за секаква штета што може да настане како последица на пропустот да се следат овие упатства.
- Поради пропустот да се следат овие упатства гаранцијата може да изгуби важност.
- **▲** Инсталирањето и поправките секогаш треба да ги врши произведувачот, овластен сервис или лице одредено од увозникот.
- **▲** Користете само оригинални резервни делови и додатна опрема.
- **▲** Не се обидувајте да поправате и да заменувате некој дел од производот освен ако тоа не е јасно наведено во упатството за употреба.
- **▲** Не правете технички измени на производот.



Цел и намена

- Производот е наменет за домашна употреба. Не е погоден за комерцијална употреба.
- Не го користете во градини, на балкони или во друг надворешен простор. Апаратот е наменет да се користи во кујни за домаќинства и во персоналот во продавници, канцеларии и други работни околини.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Производот треба да се користи само за готвење. Не треба да се користи за други цели, како на пример, за загревање на просторијата.
- Рерната може да се користи за одmrзнување, печење, пржење и

подготвување на храната на скара.

- Овој производ не смее да се користи за греене на простории, загревање на чинии или закачување на пешкири и крпи на раката за да се сушат.

⚠ Безбедност на деца, ранливи лица и миленичиња

- Овој производ можат да го користат деца над 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални вештини или не се доволно искусни и упатени, но само ако се под нечиј надзор или ако се запознаени со безбедното користење и опасностите што ги носи овој производ.
- Деца не смеат да си играат со производот. Чистењето и одржувањето не треба да го извршуваат деца освен ако се под нечиј надзор.
- Овој производ не смеат да го користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности (вклучувајќи и деца), освен ако се под

нечиј надзор или ги добиваат потребните упатства.

- Децата мора да бидат надгледувани за да не си играат со уредот.
- Електричните производи се опасни за деца и миленичиња. Деца и миленичиња не смеат да си играат, да се качуваат или да влегуваат во производот.
- Врз производот не ставајте предмети што децата можат да ги дофатат.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За време на употребата, достапните површини на производот се жешки. Децата треба да бидат подалеку од производот.
- Материјалите од амбалажата треба да бидат подалеку од деца. Постои опасност да се повредат или задушат.
- Кога вратата е отворена, не ставајте врз неа тешки предмети и не дозволувајте им на децата да седат на неа. Така перната може да се преврти или да се оштетат шарките на вратата.

- (Ако вашиот производ има приклучок) Заради безбедност на децата, пред да го однесете производот во отпад, исклучете го од струјната мрежа и направете го неупотреблив.



- Безбедност при електричното поврзување**
- Приклучете го производот на штекер со заземјување заштитен со осигурувач кој одговара на вредностите наведени на етикетата со типот на производот. Заземјувањето нека го изврши квалификуван електричар. Не го користете производот без заземјување во склад со локалните/државните прописи.
 - Штекерот или електричното поврзување на производот треба да биде на лесно достапно место (каде што нема да го достигне пламенот од ринглата). Ако тоа не е изводливо, на електричната инсталација треба да има механизам (осигурувач, прекинувач итн.) за кој е поврзан

производот, во склад со струјните прописи, и кој ги одвојува сите полови од мрежата.

- Производот не смее да биде приклучен на штекер додека се инсталира, поправа и транспортира.
- Приклучете го производот на штекер кој одговара на волтажата и фреквенцијата наведени на етикетата со типот на производот.
- (Ако вашиот производ нема кабел за напојување) Користете само приклучен кабел наведен во делот „Технички спецификации“.
- Не го туркајте електричниот кабел под или зад производот. Не ставајте тешки предмети врз кабелот. Кабелот не треба да се превиткува, гмечи и допира до извор на топлина.
- Додека работи рерната, се загрева и нејзината задна површина. Електричните кабли не смеат да ја допираат задната површина, инаку конекциите може да се оштетат.

- Не ги туркајте електричните кабли во вратата на релната и не ги префрлајте над жешки површини. Може да предизвикате краток спој на рерната и таа да се запали поради топењето на кабелот.
 - Користете само оригинален кабел. Не користете исечени или оштетени кабли или продолжни кабли.
 - Ако кабелот е оштетен, мора да го замени производителот, овластен сервис или лице одредено од увозната компанија со цел да се спречат евентуални опасности.
 - **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред да ја замените сијаличката на рерната, задолжително исклучете го апаратот од електричната мрежа за да не дојде до електричен удар. Извадете го приклучокот од штекерот или извадете го осигурувачот од разводната табла.
- (Ако вашиот производ има приклучок)
- Не го приклучувајте производот на штекер што е разлабавен или изваден од лежиштето, скршен, валкан, измастен или под ризик да дојде во допир со вода (на пример, од резервоарот може да истекува вода).
 - Не го допирајте приклучокот со мокри раце! За да го извадите штекерот, не го фаќајте кабелот туку секогаш држете го приклучокот.
 - Проверете дали приклучокот на производот е безбедно ставен во штекерот за да не се појават искри.



Безбедност при транспорт

- Исклучете го производот од електричната мрежа пред да го транспортирате.
- Производот е тежок и затоа треба да го носат најмалку двајца луѓе.
- Не ја користете вратата и/или раката за да го транспортирате или преместувате производот.

- Не ставајте други предмети врз апаратот и носете го во исправена положба.
- Кога ќе треба да го транспортирате, завиткајте го со најлон со воздушни балончиња или дебел картон и цврсто залепете го со селотејп. Цврсто залепете ја амбалажата со селотејп за да не се оштетат преносливите или подвижните делови на производот и самиот производ.
- Проверете го целокупниот изглед на производот за да видите дали се оштетил за време на транспортот.

⚠ Безбедност при инсталирањето

- Пред да се инсталира производот, проверете дали има некакви оштетувања. Ако производот е оштетен, не го инсталирајте.
- Не го инсталирајте во близина на извори на топлина (радијатори, печки и сл.).
- Ситеprotoци на вентилација околу

производот оставете ги слободни.

- За да не дојде до прегревање, производот не смее да се инсталира зад декоративни врати.



Безбедно користење

- Задолжително исклучувајте го производот по секоја употреба.
- Ако не го користите подолго време, извадете го приклучокот од штекер или извадете го осигурувачот од разводната табла.
- Не ракувајте со дефектен или оштетен производ. Ако има, прекинете ги конекциите со струја/плин на производот и повикајте овластен сервис.
- Не го користете производот со извадено или скршено стакло на предната врата.
- Не се качувајте на производот за да дофатите нешто или од која било друга причина.
- Не го користете производот во состојби што можат да влијаат врз вашето просудување, како на пример, при земање

- дрога и/или конзумирање алкохол.
- Ако има запаливи предмети во просторијата каде што се готви, може да се запалат. Не чувајте запаливи предмети во близина на местото каде што се готви.
- Рачката на рерната не служи за сушење крпи. Додека го користите производот, не закачувајте на него крпи, ракавици или слични ткаенини.
- Шарките на вратата на производот се мрдаат и се затегнуваат при отворањето и затворањето на вратата. Кога ја отворате/затворате вратата, не го допирајте делот каде што се шарките.
- Не ставајте запаливи/експлозивни материјали во близина на производот, бидејќи неговите работи ќе бидат жешки додека работи.
- Бидејќи може да излегува пареа, бидете на страна додека ја отворате вратата на рерната. Пареата може да ви ја изгори раката, лицето и/или очите.
- Производот може да биде жежок додека се користи. Не ги допирајте жешките комори, внатрешните делови на рерната, грејните елементи и сл.
- Кога во жешка рерна ставате или вадите храна и сл., секогаш користете огрноотпорни ракавици за рерна.

! Предупредувања за температурата

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Додека производот работи, изложените делови ќе бидат жешки. Не го допирајте производот и грејните елементи. Децата помали од 8 години не треба да бидат во близина на производот без надзор на возрасно лице.

! Употреба на додатоците

- Важно е жичената решетка и садот за готвење да бидат исправно наместени на металните полици. За подетални информации погледнете во делот "Намена на додатоците".
- Додатоците може да го оштетат стаклото на вратата кога ќе ја затворате. Секогаш

туркајте ги до крајот на просторот за готвење.

⚠ Безбедност при готвењето

- Бидете внимателни кога користите алкохол при готвењето. Алкохолот испарува на високи температури и може да се запали кога е изложен на врели површини, предизвикувајќи пожар.
- Отпадоците од храна, масло и сл. во просторијата за готвење можат да се запалат. Пред да готвите, отстранете ги таквите нечистотии.
- Опасност од труење со храна: Не оставајте храна во рерната подолго од еден час пред и по готвењето. Така може да дојде до труење со храна и болести.
- Не загревајте затворени лименки и стаклени тегли. Од насобраниот притисок теглата може да прсне.
- Хартијата за готвење наместете ја на садовите за готвење или на додатоците за рерната (тавче, жичена решетка и сл.) заедно со храната и

ставете ја во претходно загреана рерна.

Отстранете го вишокот хартија што виси од садовите за готвење за да не ги допре грејните елементи на рерната. Никогаш не користете хартија за печење на температура повисока од максималната што е дозволена за хартијата што ја користите. Никогаш не ставајте хартија за печење на дното на рерната.

- Не ставајте тавчиња, чинии или алуминиумска фолија директно врз дното на рерната. Акумулираната топлина може да го оштети дното на рерната.
- Затворете ја вратата на рерната додека готвите на скара. Од жешките површини може да се изгорите!
- Храната што не е погодна за скара може да предизвика пожар. Готовете на скара само храна што е погодна за силен оган. Исто така, не ја ставајте храната премногу далеко во задниот дел на скаратата.

Тоа е најврелиот простор и масната храна може да се запали.



Безбедност при одржување и чистење

- Почекајте производот да се олади пред да го чистите. Топлите површини може да предизвикаат изгореници!
- Никогаш не чистете го производот со шприцање или истурање вода на него! Постои опасност од електричен удар!
- Не чистете го производот со средства за чистење на пареа бидејќи ова може да предизвика електричен удар.
- Не користете груби абразивни средства за чистење, метални стругалки, жична волна или варикина за чистење на надворешното стакло од вратата на рерната / (доколку има) стаклото од горната врата на рерната. Овие материјали можат да предизвикаат грење и кршење на стаклените површини.
- Контролната табла секогаш нека биде чиста и сува. Мократа и валкана површина може да предизвика проблеми при местувањето на функциите.

2 Упатства за зачувување на животната средина

Регулирање на отпадот

Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот



Овој отпад е усогласен со Директивата на ЕУ за фрлање на електронска и електрична опрема (2012/19/EU). Овој производ го носи симболот за класификација на отпадот од електрична и електронска опрема (WEEE).

Овој производ е произведен со многу квалитетни делови и материјали коишто може да се користат повторно и се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го производот со нормалниот домашен отпад и со друг отпад кога веќе нема да го користите. Однесете го во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Консултирајте се со овластените тела во општината за да дознаете каде има собирни центри.

Соодветното отстранување на користениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици врз животната средина и здравјето на луѓето.

Усогласување со Директивата за ограничување на опасните материји:

Производот што го купивте е усогласен со отпад е усогласен со Директивата за ограничување на опасните материји (2011/65/EU). Не содржи штетни и забранети материјали коишто се наведени во Директивата.

Фрлање на материјалот за пакување

Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на безбедно место и подалеку од дофат на деца. Пакувањето на производот е произведен од рециклирачки материјал. Фрлете го правилно и сортирајте го во согласност со упатствата за рециклирање отпад. Не фрлајте го со домашниот отпад.

Совети за заштеда на енергија

Информации за енергетска ефикасност според ЕУ 66/2014 може да се најдат на листот на производот даден со производот. Следниве предлози ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки и енергетски ефикасен начин:


- Одмрзнете ја замрзнатата храна пред готвењето.
- Во рерната користете темни или емајлирани садови бидејќи подобро ја пренесуваат топлината.
- Исклучете го шпоретот 5 до 10 минути пред крајот на готвењето за да се продолжи готвењето. Така ќе заштедите и до 20% струја бидејќи ќе се искористи акумулираната топлина.
- Ако е наведено во рецептот или во упатството за користење, однапред загрејте ја рерната. Не ја отворајте често вратата на рерната за време на готвењето.
- Ако е можно, гответе истовремено повеќе од едно јадење во рерната. Можете да гответе истовремено со тоа што ќе ставите два сада за готвење на металната полица. Исто така, ако гответе јадења веднаш едно по друго, ќе се

заштеди енергија бидејќи рерната

нема да ја изгуби топлината.

3 Вашиот производ

Запознавање со производот



- 1 Контролна таблица
- 2 Сијаличка*
- 3 Жичени полици**
- 4 Мотор на вентилаторот (задна челична плоча)
- 5 Врата
- 6 Рачка
- 7 Долен греач (долна челична плоча)
- 8 Положби на полиците
- 9 Горен греач
- 10 Дупчиња за вентилација


* Зависи од моделот. Можеби вашиот производ нема сијаличка, или типот и местоположбата на сијаличката се разликуваат од она што е прикажано на илустрацијата.

** Зависи од моделот. Вашиот производ можеби нема жичени полици. На илустрацијата жичените полици се прикажани како пример.

Вовед и намена на контролната табла на производот

Во овој дел ќе најдете општ преглед и основна намена на контролната табла на производот. Може да има разлики во сликите и во некои карактеристики во зависност од моделот на производот.

Контрола на перната



1 Тркалце за избирање на функција

2 Таймер

3 Тркалце за температурата

Ако има тркалца за контрола на производот, тие може да се сместени на контролната табла и кај некои модели може да се вовлекуваат и извлекуваат. За да програмирате со нив, најнапред притиснете го навнатре соодветното тркалце, а потоа извлечете го. По внесените измени, повторно притиснете го тркалцето и вратете го на место.

Тркалце за избирање на функција

Можете да ги избираате функциите на перната со тркалцето за избор на функција. За таа цел вртете го тркалцето лево или десно од нултата положба (горе).

Тркалце за температурата


Со тркалцето за температура може да ја изберете температурата на која сакате да готвите. За таа цел вртете го тркалцето од нултата положба (горе) во правец на стрелките на часовникот.

Индикатор на температурата

Од символот за температура на дисплејот може да видите колкава е

внатрешната температура на перната. На дисплејот се појавува симболот за температура кога апаратот почнува да работи, а исчезнува кога ќе се постигне програмираната температура. Кога температурата во перната ќе падне под одредената вредност, истиот симбол повторно се појавува.

Таймер



1 Копче за аларм

2 Копче за поставки на алармот

3 Копче за намалување

4 Копче за покачување

5 Копче за поставки

6 Копче за заклучување со клуч

Симболи на дисплејот

: Симбол за време за готвење

: Симбол за завршно време на готвење*

: Симбол за аларм

-  : Симбол за осветленоста
-  : Симбол за заклучување со клуч
-  : Симбол за температура
-  : Симбол за гласност

-  : Симбол за заклучена врата*
- * Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.

Функции за работа на рерната

На табелата со функции се прикажани функциите што можете да ги користите за вашата рерна, како и највисоката и најниската температура што можат да се наместат за тие функции. Редоследот на функции прикажан овде може да се разликува од редоследот во вашиот производ.

| Симбол на функцијата | Опис на функцијата | Температурен опсег (°C) | Опис и употреба |
|--|--|-------------------------|---|
|  | Работа со вентилатор | - | Рерната не е загреана. Работи само вентилаторот (на задниот сид). Замрзнатата храна со гранули полека се одмрзнува на собна температура, а зготвената храна се лади. Времето потребно да се одмрзне парче месо е подолго од време потребно за храна со житарки. |
|  | Загревање на дното и на плафонот | * | Храната истовремено се загрева и одозгора и одоздола. Погодно за торти и чорби во калапи за печење или за торти и печива. Се готови само со еден сад. |
|  | Загревање одоздола | * | Работи само долниот греач. Погодно за храна што треба да се потпече одоздола. Оваа функција треба да се користи и за лесно чистење со пареа. |
|  | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | * | Жешкиот воздух од горниот и долниот греач се распоредува рамномерно и брзо низ рерната со помош на вентилаторот. Се готови само со еден сад. |
|  | Загревање со вентилатор | * | Жешкиот воздух од греачот на вентилаторот се распоредува рамномерно и брзо низ рерната со помош на вентилаторот. Погодно за готвење на храна во повеќе садови на различни нивоа на полиците. |
|  | "3D" функција | * | Горниот греач, долниот греач и греачот на вентилаторот работат. Сите делови на храната се готоват рамномерно и брзо. Се готови само со еден сад. |


| Симбол на функцијата | Опис на функцијата | Температурен опсег (°C) | Опис и употреба |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | Цела скара | * | Големата скара на плафонот на перната работи. Погодно за готвење на скара на големи количества храна. |
| | Долна скара со помош на вентилатор | * | Жешкиот воздух од малата скара брзо се распоредува низ перната со помош на вентилаторот. Погодно за готвење на скара на помали количества храна. |

* Производот работи во температурниот опсег наведен на тркалцето за температура.

Додатоци на производот


Со вашиот производ се приложени различни додатоци. Во овој дел е даден опис на додатоците и нивна исправна примена. Во зависност од моделот на производот, приложените додатоци се разликуваат. Сите додатоци описаны во упатството можеби не се приложени и со вашиот производ.

ЗАБЕЛЕШКА : Садовите што се приложени со вашиот производ може да се деформираат од ефектот на темепратурата. Ова нема никакво влијание врз работата на производот. Деформацијата се губи кога садот ќе се излади.



Стандарден сад


Се користи за печива, замрзнатата храна и пржење на големи парчиња.




Длабок сад

Се користи за печива, пржење на големи парчиња храна, течна храна или за собирање на маслата што капат при готвењето на скара.

Модели со жичени полици:



Модели без жичени полици:



Жичена скара


Се користи за пржење или за ставање на храната што треба да се пече, пржи или вари на саканата полица.

Употреба на додатоците на производот


Полици за готвење

Има 5 нивоа на кои можат да се постават полиците во просторот за готвење. Можете да го видите редоследот на полиците од броевите на предната рамка на рерната.

Модели со жичени полици




Модели без жичени полици



Поставување на раженот на полиците за готвење


Модели со жичени полици:

Многу е важно жичената решетка исправно да се намести на страничните метални полици. Додека се мести жичената решетка на саканата полица, отворениот дел мора да биде напред. За подобро готвење, жичената решетка мора да се прицврсти со затворачот на металната полица. Не смее да преминува преку затворачот и да го допира задниот ѕид на рерната.



Модели без жичени полици:

Многу е важно жичената решетка исправно да се намести на страничните полици. Жичената решетка има еден правец кога се поставува на полицата. Додека се мести жичената решетка на саканата полица, отворениот дел мора да биде напред.




Ставање на садот врз полиците за готвење

Модели со жичени полици:

Многу е важно и садовите исправно да се наместат на страничните метални полици.


Додека се става садот на саканата полица, неговата страна што е направена да се држи со рака мора да биде свртена напред.

За подобро готвење, садот мора да биде прицврстен со затворачот на металната полица. Не смее да преминува преку затворачот и да го допира задниот ѕид на рерната.



Модели без жичени полици:


Многу е важно и садовите исправно да се наместат на страничните полици. Садот има еден правец кога се поставува на полицата. Додека се става садот на саканата полица, неговата страна што е направена да се држи со рака мора да биде свртена напред.




Затворач на садот на жичената решетка

Жичената решетка има затворач за да не излегува надвор од металната полица. Со оваа функција можете лесно и безбедно да ја вадите храната. Додека ја вадите жичената решетка, можете да ја повлечете напред се додека не дојде до затворачот. Мора да преминете преку затворачот за целосно да го извадите.

Модели со жичени полици




Модели без жичени полици




Затворач на садот на жичената решетка Модели со жичени полици

Има затворач за да се спречи садот на жичената решетка да излегува од металната полица. Додека го вадите садот, ослободете го од задниот клуч и повлечете го кон себе сè додека не дојде до затворачот. Мора да преминете преку затворачот за целосно да го извадите.



Исправно поставување на жичената решетка и садот на телескопските шини

Благодарение на телескопските шини, садовите и жичената решетка лесно можат да се наместат и да се извадат. Кога се користат садови и жичени решетки со телескопските шини, треба да се внимава иглите, кои се наоѓаат на предниот и на задниот дел на телескопските шини, да бидат потпрени на краевите на раженот и на садот (прикажано на сликата).



Технички спецификации

Општи спецификации

| | |
|--|---------------------------------------|
| Надворешни димензии на производот (висина/ширина/должина) | 595 mm/594 mm/567 mm |
| Димензии за инсталирање на рерната (висина/ширина/должина) | 590 или 600 mm/560 mm/мин. 550 mm |
| Волтажа/фреквенција | 220-240 V~; 50 Hz |
| Вид на кабел и напречен пресек што одговараат со овој производ | мин. H05VV-FG 3 x 1,5 mm ² |
| Вкупна потрошувачка на струја | 2,6 kW |
| Тип на рерна | Мултифункционална рерна |

Основни податоци: Информациите на етикетата за енергетски податоци на електричните рерни се дадени во склад со стандардот EN 60350-1 / IEC 60350-1. Овие вредности се одредени под стандардна тежина со операциите горен-долен греач или греене со помош на вентилатор (ако има).

Моделот со заштеда на енергија е определен во склад со следнава приоритизација во зависност од тоа дали соодветната функција постои на производот или не: 1-Еко загревање со вентилатор, 2-Загревање со вентилатор 3- Долна скара со помош на вентилатор, 4-Загревање на дното и на плафонот.

i Техничките спецификации може да бидат променети без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.

i Цифрите во овој прирачник се шематски и може да не одговараат целосно на вашиот производ.

i Вредностите што се наведени на етикетите на производот или во неговата документација се добиени во лабораториски услови во склад со важечки стандарди. Во зависност од условите во кои се користи и од околината во која се наоѓа производот, овие вредности може да варираат.


4 Прва употреба

Пред да почнете да го користите производот, препорачливо е да го направите она што е наведено во следните делови од ова упатство.


Прво подесување на времето

i Секогаш поставувајте го времето од денот пред да ја користите рерната. Ако не го поставите, не можете да го отворите во некои модели на рерна.


- 1.Кога рерната прв пат ќе се вклучи во струја, на дисплејот ќе светка полето за часови "12:00" и симболот ☺.
- 2.Наместете го точното време со допирање на \oplus/\ominus .



- 3.Допрете ги копчињата ☺ или ☀ за да го активирате полето за минути.



- 4.Наместете ги минутите со допирање на \oplus/\ominus .



- 5.Потврдете со допирање на копчето ☺ или ☀.

» Точното време е наместено и од екранот ќе исчезне симболот ☺.

i Ако не се намести времето за прв пат, симболите "12:00" и ☺ ќе продолжат да светкаат и рерната нема да почне да работи. За да работи рерната, мора да го потврдите времето со тоа што ќе го наместите точното време или ќе го допрете копчето ☺ кога времето е на "12:00". Подоцна може да го смените наместеното време, како што е описано во делот "Поставки".

i Програмираните поставки на времето се бришат ако снема струја. Треба повторно да се наместат.

Прво чистење

- 1.Тргнете ги сите материјали од амбалажата.
- 2.Извадете ги од рерната сите додатоци што се доставени заедно со производот.
- 3.Вклучете го производот 30 минути, а потоа исклучете го. На тој начин остатоците и слоеовите што можеби останале во рерната за време на производството изгоруваат и се чистат.
- 4.Кога го вклучувате производот, изберете ја највисоката температура и функцијата со која работат сите греачи. Видете "Функции за работа на рерната". Во следниот дел ќе дознаете како да се работи со рерната.
- 5.Почекајте рерната да се излади.
- 6.Избришете ги површините на производот со влажна крпа или сунѓер, а потоа исушете ги со сува крпа.

Пред да ги користите додатоците:

Исчистете ги додатоците што сте ги извадиле од рерната со насапунета вода и мек сунѓер.

ЗАБЕЛЕШКА

Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење. Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.

ЗАБЕЛЕШКА

Може да се појават чад и миризба во текот на неколку часа при првата работа. Ова е сосема нормално. Обезбедете добра вентилација на просторијата за да излезат чадот и миризбата. Избегнете директно вдишување на чадот и миризбата што се испушта.

5 Како се ракува со рерната

Општи информации за користење на рерната

Вентилатор за ладење (Може да не постои на вашиот производ.)

Производот има вентилатор за ладење. Вентилаторот автоматски се активира кога е потребно и ги лади и предниот дел од производот и мебелот. Автоматски се деактивира кога ладењето ќе заврши. Низ вратата на рерната излегува жежок воздух. Не ги покривајте овие отвори за вентилација. Во спротивно, рерната може да се прогреје.

Вентилаторот за ладење работи додека работи и рерната или откако таа ќе биде исклучена (приближно 20-30 минути). Ако готвите со програмирање на таймерот на рерната, откако ќе истече времето за готвење вентилаторот за ладење се исклучува заедно со сите други функции. Времето на работа на вентилаторот за ладење не може да го одреди корисникот. Тој се вклучува и исклучува автоматски. Тоа не е грешка.

Осветлување на рерната

Сијаличката на рерната се вклучува кога рерната ќе почне со готвење. Кaj некои модели сијаличката свети за време на готвењето, додека кај други модели таа се исклучува по некое време.

Работа со единицата за контрола на рерната

Општи предупредувања за единицата за контрола на рерната

i Максималното време за поставување на крајот на процесот на готвење е 5 часа и 59 минути

Програмата се откажува ако схема струја. Мора одново да ја програмирате рерната.


i Додека правите промени, на дисплејот ќе светкаат соодветните симболи.

Почекајте малку за да се зачуваат поставките.

i Ако се направени некакви поставки поврзани со готвењето, точното време не може да се промени.

i Ако времето на готвење се намести откако почнало готвењето, на екранот е покажано преостанатото време.

i Во случај кога е наместено времето на готвење или завршното време на готвење, можете да ги поништите автоматски со допирање на копчето подолго време.



1 Копче за аларм

- 2 Копче за поставки на алармот
- 3 Копче за намалување
- 4 Копче за покачување
- 5 Копче за поставки
- 6 Копче за заклучување со клуч

Симболи на дисплејот

- ⌚ : Симбол за време за готвење
- ⌚ : Симбол за завршно време на готвење*
- 🔔 : Симбол за аларм
- : Симбол за осветленоста
- 🔒 : Симбол за заклучување со клуч
- 🌡 : Симбол за температура
- 🔊 : Симбол за гласност
- 🔒 : Симбол за заклучена врата*

* Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.

Вклучување на рерната

Кога ќе изберете функција со која сакате да готвите користејќи го тркалцето за избор на функција и ќе наместите извесна температура со тркалцето за температура, рерната ќе почне да работи.


Исклучување на рерната

Можете да ја исклучите рерната со тоа што ќе го свртите тркалцето за избор на функција и тркалцето за температура во положба кога е исклучено (нагоре).

Мануелно готвење за да се избере температура и функција за работа на рерната

Можете да готвите со мануелна контрола (под ваша контрола) без да програмирате време на готвење со тоа што ќе изберете температура и функција погодни за храната што ја готвите.

Пример:




1. Изберете ја функцијата со која сакате да готвите користејќи го тркалцето за избор на функција.
2. Наместете ја температурата на која сакате да готвите користејќи го тркалцето за температура.
» Рерната веднаш ќе почне да работи со избраната функција и температура, и на екранот ќе се појави ⌚. Кога температурата во рерната ќе ја достигне програмираната температура, симболот ⌚ ќе исчезне. Рерната не се исклучува автоматски бидејќи каде мануелното готвење не се програмира времето на готвење. Мора лично да го контролирате готвењето и да ја исклучите. Кога ќе завршите со готвење, исклучете ја рерната со тоа што ќе го свртите тркалцето за избор на функција и тркалцето за температура во положба кога е исклучено (нагоре).

Готвење со програмирање на времето на готвење


Можете да програмирате рерната да се исклучи автоматски со тоа што ќе ги изберете температурата и функцијата соодветни за храната што се готви и со тајмерот ќе го програмирате времето на готвење.

1. Изберете ја функција за готвењето.
2. Допирајте ⌚ сè додека на дисплејот не се појави симболот ⌚ за времето на готвење.



i Отако ќе ја изберете функцијата и температурата, можете да го наместите времето на готвење за 30 минути со директно допирање на копчето \oplus за брзо поставување на времето на готвење, а да го промените времето со копчињата \oplus/\ominus .

3. Наместете го времето на готвење со копчињата \oplus/\ominus .



i Времето на готвење се зголемува за 1 минута во првите 15 минути, а по 15 минути се зголемува за 5 минути.

4. Ставете ја храната во рерната и наместете ја температурата со тркалцето за температура.

» Рерната веднаш ќе почне да работи со избраната функција и температура. Програмираното време на готвење почнува да одбројува и на дисплејот се појавува I . Кога температурата во рерната ќе ја достигне програмираната температура, симболот I ќе исчезне.


5. Отако ќе заврши програмираното време на готвење, на екранот се појавува "End" (Крај), симболот I светка и тајмерот титка.

6. Сигналот се слуша 2 минути.
Притиснете го било кое копче за да

го запрете сигналот. Сигналот запира и на екранот се појавува точното време.


Програмирање на завршното време на готвење за подоцна (Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.) Со тоа што ќе изберете температура и функција соодветни на храната што се готови, можете да го програмирате времето на готвење и завршното време на готвење за нешто подоцна, со што рерната ќе почне да работи и ќе се исклучи автоматски.

1. Изберете ја функцијата за готвењето.
2. Допирајте I сè додека на дисплејот не се појави симболот I за времето на готвење.



i Отако ќе ја изберете функцијата и температурата, можете да го наместите времето на готвење за 30 минути со директно допирање на копчето \oplus за брзо поставување на времето на готвење, а да го промените времето со копчињата \oplus/\ominus .


3. Наместете го времето на готвење со копчињата \oplus/\ominus .




i Времето на готвење се зголемува за 1 минута во првите 15 минути, а по 15 минути се зголемува за 5 минути.

» Отако ќе го наместите времето на готвење, на екранот постојано стои симболот ☰.

4. Допирајте ☰ сè додека на дисплејот не се појави симболот ☰ за завршното време на готвење.



5. Наместете го завршното време со копчињата ☺/-/☺.



» Отако ќе го наместите времето на готвење, на екранот постојано ќе стои симболот ☰ и симболот ☰ заедно со симболот на времетраењето. Штом ќе почне готвењето, симболот ☰ исчезнува.

6. Ставете ја храната во рерната и наместете ја температурата со тркалцето за температура.

» **Часовникот на рерната го пресметува времето кога треба да почне готвењето со тоа што го одзема времето на готвење од завршното време што сте го програмирале.** Кога ќе дојде почетното време на готвење, се активира избраната функција и рерната се загрева до програмираната температура. Програмираното време на готвење

почнува да одбројува и на дисплејот се појавува ☰. Кога температурата во рерната ќе ја достигне програмираната температура, симболот ☰ ќе исчезне.

7. Отако ќе заврши програмираното време на готвење, на екранот се појавува "End" (Крај), симболот ☰ светка и тајмерот титка.

8. Сигналот се слуша 2 минути. Притиснете го било кое копче за да го запрете сигналот. Сигналот запира и на екранот се појавува точното време.


i Ако се притисне било кое копче на крајот на звучниот сигнал, рерната повторно ќе почне да работи. За да не почне рерната повторно да работи на крајот на сигналот, ставете ги тркалцата за функција и за температура на "0" (исклучено) и исклучете ја рерната.

Поставки

Активирање на клучот

Може да спречите некој да чепка во контролната единица со тоа што ќе ја активирате функцијата за заклучување со клуч.

1. Допирајте ☰ сè додека на дисплејот не се појави симболот ☰.



» Се појавува симболот ☰ и на екранот почнува одбројување 3-2-1. Кога одбројувањето ќе заврши, клучот е активиран. Ако се допре било кое копче додека е наместен клучот, тајмерот дава звучен сигнал и светка симболот ☰.

i Ако престанете да го допираате копчето пред да заврши одбројувањето, клучот нема да биде активиран.

i Копчињата на тајмерот не можат да се користат додека е активиран клучот. Клучот нема да се поништи ако снема струја.

Деактивирање на клучот

1. Допирајте сè додека од дисплејот не исчезне симболот .
- » Симболот исчезнува и на дисплејот клучот е деактивиран.


Местење на алармот

Можете да го користите тајмерот на производот и за разни предупредувања и потсетувања освен за готвење.


Часовникот на алармот нема никакво влијание врз функциите за работа на рерната. Кога се користи за предупредување. На пример, можете да го користите алармот кога сакате да ја превртите храната во рерната во одредено време. Штом ќе истече времето што сте го програмирале, часовникот ќе даде звучен сигнал.

i Максималното време за алармот е 23 часа и 59 минути.

1. Допирајте сè додека на дисплејот не се појави симболот .



2. Наместете го времето на алармот со копчињата /.



» Откако ќе го наместите времето на алармот, симболот останува да свети и на дисплејот почнува да одбројува времето на алармот. Ако алармот и времето на готвење се наместени на ист термин, на дисплејот ќе се појави пократкото време.

3. Кога ќе истече времето на алармот, симболот ќе почне да светка и ќе даде звучен сигнал за предупредување.

Исклучување на алармот

1. Кога ќе заврши времето на алармот, звучниот сигнал се слуша две минути. Притиснете на кое било кое копче за да го запрете сигналот.

» Сигналот ќе престане и на дисплејот ќе се појави точното време.


Ако сакате да го поништите алармот:

1. Допирајте сè додека на екранот не се појави симболот за да се ресетира времето на алармот. Допирајте го копчето сè додека не се покаже "00:00".


2. Можете да го поништите алармот и со долго притискање на копчето.

Менување на јачината на звукот.

1. Допирајте го копчето сè додека на дисплејот не се појави симболот .




2. Наместете ја јачината на звукот со копчињата \oplus/\ominus . (b-01-b-02-b-03)




3. За потврда допрете го копчето \odot , или програмата ќе се активира за кратко време без притискање на некое копче.

Местење на осветленоста на дисплејот

1. Допирајте го копчето \odot сè додека на дисплејот не се појави симболот \odot .



2. Наместете го степенот на осветленост со копчињата \oplus/\ominus . (d-01-d-02-d-03)




» За потврда допрете го копчето \odot , или програмата ќе се активира за кратко време без притискање на некое копче.


Менување на точното време

На перната, за да го промените точното време што сте го наместили претходно,


1. Допирајте \odot сè додека на дисплејот не се појави симболот \odot .
2. Наместете го точното време со допирање на \oplus/\ominus .



3. Допрете ги копчињата \odot или \odot за да го активирате полето за минути.



4. Наместете ги минутите со допирање на \oplus/\ominus .



5. Потврдете со допирање на копчето \odot или \odot .

» Точното време е наместено и од екранот ќе исчезне симболот \odot .

6 Општи информации за готвењето

Овој дел содржи совети за подготвување и готвење на храната. Освен тоа, наведени се и некои намирници што се тестирали од произведувачот и кои се најпогодните поставки за тие намирници. Исто така, наведени се и соодветните поставки за рерната и додатоците што треба да се користат при подготовката на таа храна.

Општи предупредувања за готвење во рерната

- Додека ја отворате вратата на рерната за време или после готвењето, може нагло да излезе врел млаз од пареа. Пареата може да ви ја изгори раката, лицето и/или очите. Кога ја отворате вратата на рерната, тргнете се на страна.
- Силната пареа што се создала при готвењето може да создаде кондензирали водени капки во внатрешноста и надворешноста на рерната, како и врз горните делови на мебелот поради температурната разлика. Ова е нормална физичка појава.
- Температурата на готвење и времето на готвење што се дадени за разни јадења се разликуваат во зависност од рецептот и количеството. Затоа, тие вредности се дадени во поширок опсег.
- Пред да почнете со готвење, секогаш вадете ги од рерната додатоците што не ги користите. Додатоците што ќе останат во рерната може да спречат храната да се зготви според соодветните вредности.

- За храната што ја готвите по свој рецепт можете да ги погледнете вредностите дадени за слични јадења во табелите за готвење.
- Со користење на приложените додатоци ќе имате најдобри резултати при готвењето. Секогаш обрнувајте внимание на предупредувањата и информациите од производителот за другата купена опрема за готвење што ќе ја користите.
- Сечете ја хартијата за готвење на соодветни димензии во однос на садот во кој ќе готвите. Хартијата за готвење што излегува од садот може да предизвика изгореници и да влијае врз квалитетот на готвењето. Хартијата за готвење користете ја во температурниот опсег за кој е наменета.
- За подобри резултати при готвењето, ставајте ја храната на препорачаната полица. Не ја менувајте положбата на полицата за време на готвењето.

Печива и печени јадења

Општи информации

- Препорачуваме да се користат додатоците на производот за најдобри резултати во готвењето. Ако имате намера да користите садови за готвење набавени од друго место, одберете темни, нелепливи и огноотпорни садови.
- Ако на табелата за готвење се препорачува петходно загревање, ставете ја храната во рерната дури откако претходно сте ја загреале.
- Ако имате намера да готвите со опремата за готвење на раженот, ставете ја во средината на раженот, а не во близина на задниот сид.

- Сите материјали што се користат за правење печива треба да бидат свежи и на собна температура.
- Статусот на готвење на производите може да се разликува во зависност од количеството на храна и големината на садовите за готвење.
- Металните, керамичките и стаклените калапи го продолжуваат времето на готвење, а долната површина на храната за пециво не се кафеаво рамномерно.
- Ако користите хартија за готвење за време на готвењето, може да се забележи малку зацрвенетост на долната површина на храната. Во овој случај, можеби ќе треба да го продолжите времето за готвење околу 10 минути.
- Вредностите наведени во табелите за готвење се одредени врз база на тестирања извршени во нашите лаборатории. Вредностите што ви одговараат вам може да се разликуваат од овие вредности.
- Ставете ја храната на соодветна полица што е препорачана во табелата за готвење. Најдолната полица на рерната е полица 1.

Совети за печење торти

- Ако тортата е премногу сува, зголемете ја температурата за 10°C и скратете го времето на печење.
- Ако тортата е влажна, употребете мало количество течност или намалете ја температурата за 10°C.

- Ако врвот на тортата е потемнет, ставете ја на пониска полица, намалете ја температурата и продолжете го времето на печење.
- Ако однатре е добро испечена но однадвор е леплива, употребете помало количество течност, намалете ја температурата и продолжете го времето на печење.

Совети за печење печива

- Ако печивото е премногу суво, зголемете ја температурата за 10°C и скратете го времето на печење. Натопете ги парчињата тесто со смеса од млеко, масло, јајце и јогурт.
- Ако печивото се пеке многу бавно, водете сметка тестото да не претече од садот.
- Ако печивото е заруменето на површината но одоздола не е печено, погрижете се количеството сос што ќе го употребите за печивото да не биде премногу на дното на печивото. За рамномерно поруменување, потрудете се рамномерно да го размачкате сосот помеѓу парчињата тесто и печивото.
- Печете го печивото во положба и на температура како што е наведено на табелата за готвење. Ако долниот дел сè уште не е доволно заруменет, при следното печење ставете го на долната полица.

Табела за готвење на печива и храна во рерна

Предлози за готвење со една лента

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-----------------|---|--|---|------------------|------------------------------------|
| Колачи во тавче | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 180 | 30 ... 40 |
| Колачи во калап | Калап за колач на жичена скара** | Загревање со вентилатор | 2 | 180 | 30 ... 40 |
| | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 160 | 25 ... 35 |
| Ситни колачи | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | Модели со жичени полици: 3 Модели без жичени полици: 2 | | 150 |
| | Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| Пандишпан | Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара** | Загревање со вентилатор | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| | Сад за печива* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 170 | 25 ... 35 |
| Бисквити | Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 3 | 170 | 20 ... 30 |
| | Стандарден сад* | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 2 | 200 | 30 ... 40 |
| | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | 2 | 180 | 35 ... 45 |
| | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 200 | 20 ... 30 |
| | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | 3 | 180 | 20 ... 30 |
| | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 200 | 30 ... 40 |
| | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | 3 | 200 | 30 ... 40 |
| Ингрален леб | Калап за колач на жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | 2 или 3 | 200 | 30 ... 40 |
| Лазања | Калап за колач на жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 180 | 50 ... 70 |
| Пита од јаболко | Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | | | |

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| | Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара** | Загревање со вентилатор | 2 | 170 | 50 ... 70 |
| Пица | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 200 ... 220 | 10 ... 20 |

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

** Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

Предлози за готвење со два плеха

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) | Модели со жичени полици: |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|---|------------------------------------|--|
| Ситни колачи | 2 –Стандарден сад* 4 –Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 2 – 4 | Модели со жичени полици: 150 Модели без жичени полици: 140 | 25 ... 40 | Модели без жичени полици: 30 ... 45 |
| Бисквити | 2 –Стандарден сад* 4 –Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 2 – 4 | 170 | 25 ... 35 | |
| Печиво од тесто | 1 –Стандарден сад* 4 –Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 1 – 4 | 180 | 35 ... 45 | |
| Печиво | 2 –Стандарден сад* 4 –Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 2 – 4 | 180 | 20 ... 30 | |

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

** Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

Месо, риба и пилешко

Клучните точки за печење

- Ако пред готвењето ги зачините со сок од лимон и бибер пилешкото, мисирката и големите парчиња месо, многу подобро ќе се зготват.
- Потребни се 15 до 30 минути повеќе за да се испржи месо со коски отколку филети.
- Треба да се пресметата околу 4 до 5 минути време на готвење за еден сантиметар дебелина на месото.

- Откако ќе истече времето на готвење, оставете го месото во рерната уште 10 минути. Така сокот од месото подобро се распоредува низ печеното месо и не истекува кога ќе се пресече месото.
- Рибата треба да се стави на средната или на ниската полица во огноотпорна чинија.
- Готовете ја храната препорачана во масата за готвење со еден сад.

Табела за готвење месо, риба и пилешко

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (приближно) |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|
| Кременадла (цела) / Бифтек (1 kg) | Стандарден сад* | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 3 | 15 минути 250/max, потоа, 180 ... 190 | 60 ... 80 |
| Јагнешки бут (1.5 - 2.0 kg) | Стандарден сад* | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 3 | 15 минути 250/max, потоа, 170 | 110 ... 120 |
| Рестовано пилешко (1.8-2 kg) | Жичена скара* Ставете еден сад на пониска полца | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 2 | 15 минути 250/max, потоа, 190 | 60 ... 80 |
| | Жичена скара* Ставете еден сад на пониска полца | Загревање со вентилатор | 2 | 200 ... 220 | 60 ... 80 |
| | Жичена скара* Ставете еден сад на пониска полца | "3D" функција | 2 | 15 минути 250/max, потоа, 190 | 60 ... 80 |
| Мисирка (5.5 kg) | Стандарден сад* | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 1 | 25 минути 250/max, потоа, 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| | Стандарден сад* | "3D" функција | 1 | 25 минути 250/max, потоа, 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| Риба | Жичена скара* Ставете еден сад на пониска полца | Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор | 3 | 200 | 20 ... 30 |
| | Жичена скара* Ставете еден сад на пониска полца | "3D" функција | 3 | 200 | 20 ... 30 |

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

** Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

Скара

Црвеното месо, рибата и пилешкото брзо ќе потемнат кога се готват на скара, ќе имаат убава кора и нема да бидат суви. Филетите, ражените, кобасиците и сочниот зеленчук (домати, кромид и сл.) се особено погодни за готвење на скара.

Општи предупредувања

- Храната што не е погодна за скара може да предизвика пожар.
Готовете на скара само храна што е погодна за силен оган. Исто така, не ја ставајте храната премногу далеку во задниот дел на скарата. Тоа е најверлиот простор и масната храна може да се запали.
- Затворете ја вратата на рерната додека готовите на скара.**
Никогаш не готовете на скара со отворена врата на рерната. Од жешките површини може да се изгорите!

Главни совети во врска со скарата

- За скарата подгответе храна со што е можно послична дебелина и тежина.
- Наместете ги парчињата на жичената решетка или во садот за жичената решетка на тој начин што ќе ги распоредите во рамките на димензиите на греачот.
- Во зависност од тоа колку се дебели парчињата што се готват на скара, времето на печенење дадено на табелата може да биде различно.
- Ставете ја жичената решетка или садот на саканото ниво во рерната. Ако готовите на жичената решетка, ставете го садот за рерна на најдолната полица за да ги собира маснотиите. Садот за рерна што ќе го ставите треба да биде со димензии што ќе ја опфатат целата површина на скарата. Овој сад може да не биде вклучен со производот. Ставете малку вода во садот за рерна за да може полесно да се исчисти.

Табела за готвење на скара

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| Риба | Жичена скара | 4 - 5 | 250 | 20 ... 25 |
| Парчиња пилешко | Жичена скара | 4 - 5 | 250 | 25 ... 35 |
| Ќофте (говедско) - 12 парчиња | Жичена скара | 4 | 250 | 20 ... 30 |
| Јагнешка кременадла | Жичена скара | 4 - 5 | 250 | 20 ... 25 |
| Кременадла - (кришки) | Жичена скара | 4 - 5 | 250 | 25 ... 30 |
| Телешка кременадла | Жичена скара | 4 - 5 | 250 | 25 ... 30 |
| Зеленчук грatin | Жичена скара | 4 - 5 | 220 | 20 ... 30 |
| Тост | Жичена скара | 4 | 250 | 1 ... 3 |

Се препорачува претходно загревање 5 минути за секоја храна што се готви на скара.

Превртете ги парчињата храна по 1/2 од вкупното време на готвење на скара.

Долна скара со помош на вентилатор

| Храна | Добавоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| Риба | Жичена скара | Долна скара со помош на вентилатор | 4 | 200 | 30 ... 35 |
| Парчиња пилешко | Жичена скара | Долна скара со помош на вентилатор | 4 | 250 | 25 ... 35 |
| Кофте (говедско) - 12 парчиња | Жичена скара | Долна скара со помош на вентилатор | 4 | 250 | 30 ... 40 |
| Кременадла (цела) / Бифтек (1 kg) | Ставете еден сад на пониска полца | Долна скара со помош на вентилатор | 3 | 15 минути 250, потоа, 180 ... 190 | 90 ... 110 |

Не треба претходно загревање за сите намирници од оваа табела.

Тестирали намирници

- Намирниците во оваа табела за готвење се подгответи според стандардот EN 60350-1 за да се олесни тестирањето на производот од страна на институциите за контрола.

Табела за готвење за тестирање намирници

Предлози за готвење со една лента

| Храна | Добавоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|--------------|---|----------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| Колачи | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 140 | 20 ... 30 |
| | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | Модели со жичени полици: 3 Модели без жичени полици: 2 | 140 | 15 ... 25 |
| Ситни колачи | Стандарден сад* | Загревање на дното и на плафонот | 3 | 160 | 25 ... 35 |
| | Стандарден сад* | Загревање со вентилатор | Модели со жичени полици: 3 Модели без жичени полици: 2 | 150 | 25 ... 35 |
| Пандишпан | Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 160 | 30 ... 40 |

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| Пита од јаболко | Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара** | Загревање со вентилатор | 2 | 160 | 30 ... 40 |
| | Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара** | Загревање на дното и на плафонот | 2 | 180 | 50 ... 70 |
| | Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара** | Загревање со вентилатор | 2 | 170 | 50 ... 70 |

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

** Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

Предлози за готвење со два плеха

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Функција за работа | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---|
| Колачи | 2-Стандарден сад* 4-Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 2 - 4 | 140 | 15 ... 25 |
| | 2-Стандарден сад* 4-Сад за печива* | Загревање со вентилатор | 2 - 4 | 150 140 | Модели со жичени полици: 25 ... 40 Модели без жичени полици: 30 ... 45 |

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

** Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

Скара

| Храна | Додатоци што треба да се користат | Позиција на полицата | Температура (°C) | Време на готвење (минути) (прибл.) |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| Тост | Жичена скара | 4 | 250 | 1 ... 3 |
| Кофте (говедско) - 12 парчиња | Жичена скара | 4 | 250 | 20 ... 30 |

Превртете ја храната по 1/2 од вкупното време на готвење на скара.

Се препорачува претходно загревање 5 минути за секоја храна што се готви на скара.

7 Одржување и грижа

Општи информации за чистење

▲ Општи предупредувања

- Почекајте апаратот да се олади пред да го чистите. Од жешките површини може да се изгорите!
- Не нанесувајте детергенти директно врз жешки површини. Така може да останат трајни дамки.
- Апаратот треба добро да се исчисти и исуши по секоја употреба. Така остатоците од храна лесно ќе се исчистат и нема да горат при следното користење на апаратот. На тој начин векот на траење на апаратот ќе се продолжи и проблемите што најчесто се јавуваат ќе бидат сведени на минимум.
- При чистењето не користете средства за чистење на пареа.
- Некои детергенти или средства за чистење можат да ја оштетат површината. Не чистете со абразивни детергенти, прашоци, пасти, отстранувачи на бигор или остри предмети.
- Нема потреба по секое готвење да се чисти со некое специјално средство. Исчистете го апаратот со средство за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете го со сува микрофибер крпа.
- Не заборавајте целосно да ја избришете сета течност што останала од чистењето и веднаш исчистете кога ќе прсне храна при готвењето.
- Немојте да миете ниту еден елемент од апаратот во машина за миење садови.

Површини од инокс и нерѓосувачки челик

- Немојте да користете киселина или средства за чистење на база на хлор за да ги чистите површините и дршките од нерѓосувачки челик или инокс.
- Површините од инокс или нерѓосувачки челик може да ја променат бојата со текот на времето. Ова е нормално. По секоја употреба, исчистете ги со детергент погоден за нерѓосувачки или инокс површини.
- Чистете со мека насапунета крпа и течен детергент (што не гребе) погоден за инокс површини, при што ќе бришете само во една насока.
- Веднаш отстранете ги дамките од бигор, масло, скроб, млеко и протеини од инокс, нерѓосувачки и стаклени површини. Дамките може да кородираат по подолго време.

Емајлирани површини

- По секоја употреба, исчистете ги емајлираните површини со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете ги со сува крпа.
- Ако производот има функција за лесно чистење со пареа, можете да ја употребите за лесна, површна нечистотија. (Видете го делот "Лесно чистење на пареа")
- За упорни дамки може да го користите средството за чистење рерни и скари што го препорачува веб-страницата на Вашиот производ и сунѓерче за чистење што не гребе. Немојте да користите средство за чистење на надворешните површини на рерната.

- Рерната мора да се олади за да го исчистите просторот за готвење. Чистењето на жешки површини ќе предизвика опасност од пожар и ќе ја оштети емајлираната површина.

Каталитички површини

- Страниците сидови во просторот за готвење можат да бидат обложени само со емајл или каталитички сидови. Кај секој модел тоа е различно.
- Каталитичките сидови имаат лесна мат и порозна површина. Каталитичките сидови на рерната не треба да се чистат.
- Каталитичките површини апсорбираат маснотии поради нивната порозна структура и почнуваат да блескаат кога површината е заситена со маснотии, во тој случај препорачливо е да се заменат.

Стаклени површини

- Кога чистите стаклени површини, немојте да користите тврди метални предмети што гребат или абразивни материјали за чистење. Тие може да ја оштетат стаклената површина.
- Исчистете го апаратот со детергент за миење садови, топла вода и микрофибер крпа специјално наменета за стаклени површини и пребришете го со сува микрофибер крпа.
- Ако останал детергент по чистењето, избришете го со ладна вода и пребришете со чиста и сува микрофибер крпа. Остатоците од детергент може да ја оштетат стаклената површина при следното чистење.
- Во никој случај исушените остатоци врз стаклената површина не смеат да се чистат со назабени

ножеви, жичени сунѓерчиња или слични предмети што гребат.

- Дамките од калциум (жолти дамки) врз стаклените површини може да ги отстраните со средство за чистење што се продава во продавниците, со некое средство за отстранување бигор како што е оцетот, или со сок од лимон.
- Ако површината е многу валкана, нанесете го средството за чистење со сунѓер иочекајте подолго време за да почне да дејствува како што треба. Потоа исчистете ја стаклената површина со мокра крпа.
- Избледената боја и дамките на стаклената површина се нормална појава и не се дефекти.

Пластични делови и обоени површини

- Пластичните делови и обоените површини чистете ги со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете ги со сува крпа.
- Немојте да користите тврди метални предмети што гребат или абразивни средства за чистење. Тие може да ги оштетат површините.
- Внимавајте спојките на елементите на апаратот да не останат мокри и со остатоци од детергент. Инаку на тие спојки може да се појави корозија.

Чистење на додатоците

Освен ако во упатството не е наведено поинаку, не ги мијте додатоците на овој производ во машина за садови.

Чистење на контролната таблица

- Кога ја чистите таблота со контролни тркалца, избришете ги

таблата и тркалцата со влажна мека крпа и пребришете ја со сува крпа. Не ги трагајте тркалцата и дихтунзите под нив додека ја чистите контролната табла. Така контролната табла и тркалцата може да се оштетат.

- Додека ги чистите инокс таблите со контролни тркалца, немојте да ја чистите површината околу тркалцата со средства за чистење инокс. Индикаторите околу тркалцата може да се избришат.
- Чистете ги контролните табли на допир со влажна мека крпа и пребришете ги со сува крпа. Ако вашиот производ има функција за заклуччување, наместете го заклуччувањето пред да ја чистите контролната табла. Инаку со копчињата може да дадете неисправна команда.

Чистење на внатрешноста на рерната (просторот за готвење)

Следете ги чекорите описани во делот "Општи информации за чистење" во зависност од видот на површините во рерната.

Чистење на страничните сидови на рерната


Страничните сидови на просторот за готвење можат да бидат обложени само со емајл или каталитички сидови. Тоа зависи од моделот. Ако има каталитички сид, прочитајте во делот "Каталитички сидови".

Ако вашиот производ е модел со метални полици, извадете ги полиците пред да ги чистите страничните сидови. Потоа исчистете ги сидовите како што е описано во делот "Општи информации за чистење" во

зависност од видот на површината на страничните сидови.

За да ги извадите страничните метални полици:

1. Отстранете го предниот дел на металната полица со тоа што ќе го повлечете страничниот сид во спротивната насока.
2. Повлечете ја полицата кон себе за целосно да ја извадите.




3. За да ги вратите полиците назад, мора да ги повторите истите чекори како при вадењето, но обратно.

Лесно чистење со пареа

Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел. Обезбедува лесно чистење бидејќи нечистотијата (која не останала премногу долго) е омекната од пареата што се формира во рерната и водените капки се кондензираат на внатрешните површини на рерната.

1. Извадете ја од рерната сета опрема за готвење.
2. Сипете 500 ml вода во садот на рерната и ставете го на втората решетка.



3. Наместете ја перната на функцијата за лесно чистење со пареа и пуштете ја да работи 15 минути на 100°C.


Веднаш отворете ја вратата и избришете ги внатрешните површини на перната со влажен сунѓер или крпа. Кога ќе ја отворите вратата, ќе излезе пареа. Тогаш постои опасност да се изгорите. Бидете внимателни кога ќе ја отворате вратата.

Употребете топла вода со течност за миење садови и мека крпа или сунѓер за да ја исчистите упорната нечистотија, а потоа избришете со сува крпа.

i За време на лесниот режим на чистење на пареа, водата што е во базенот на дното на перната за да омекне лесно формираните остатоци / нечистотија во шуплината на перната, ќе испари и ќе се кондензира во шуплината на перната и во внатрешното стакло од вратата на перната, затоа водата може да капе кога ќе се отвори вратата на перната. Избришете ја кондензацијата веднаш штом се отвори вратата на перната.

Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не

е достапен во вашиот модел. По кондензацијата на водата, може да има вода или влага во каналот на садот под перната. По употреба, исчистете го овој канал со базен со влажна крпа и потоа исушете го.



Чистење на вратата на перната

i Не користете јаки абразивни средства за чистење, метални предмети што стружат, метално сунѓерче или материјали од варкина за да ги чистите вратата и стаклото на перната.

Можете да ги извадите вратата на перната и стаклата на вратите за да ги исчистите. Како да ги извадите вратите и стаклата е објаснето во деловите "Вадење на вратата на перната" и "Вадење на внатрешните стакла на вратата". Откако ќе ги извадите внатрешните стакла на вратата, исчистете ги со детергент за садови, топла вода и мека крпа или сунѓер, а потоа избришете ги со сува крпа. Избришете го стаклото со оцет и потоа исплакнете го за да ги отстраните остатоците од вар кои може да се појават на стаклото на перната.

Вадење на вратата на перната

1. Отворете ја вратата на перната.
2. Отворете ги левата и десната спојница на лежиштето на шарките на предната врата со притискање


надолу, како што е прикажано на сликата.

Типот на шарката (A), (B), (C) варира во зависност од моделот на производот. Бројките подолу покажуваат како да се отворат сите типови на шарки.


Шарката од типот (A) е достапна во нормални типови на врати.

Шарка од типот (Б) е достапна во типови на меки затворачки врати.

Шарка од типот (С) е достапна во типови на меки отворени / затворачки врати.




Шарка - затворена позиција



Шарка - отворена позиција

3. Вратата на перната нека биде полуотворена.




4. Повлечете ја вратата нагоре за да ја ослободите од левата и десната шарка и целосно да ја извадите.

i За да ја вратите вратата назад, мора да ги повторите истите чекори како при вадењето, но обратно. Кога ќе ја местите вратата, не заборавајте да ги затворите спојниците на лежиштата на шарките.


Вадење на внатрешните стакла на вратата на перната

Внатрешното стакло на предната врата на производот може да се извади за да се исчисти.

1. Отворете ја вратата на перната.




2. Туркајте го пластичниот елемент прицврстен за горниот дел на предната врата кон себе со тоа што истовремено ќе притискате на точките за притискање на двете страни на елементот и ќе го извадите.



3. Како што е прикажано на сликата, нежно подигнете го највнатрешното стакло (1) кон 'A',

а потоа извадете го повлекувајќи го кон 'B'.



- 1 Највнатрешна стакlena плоча
- 2* Внатрешна стакlena плоча
(Може да не постои на вашиот производ.)
- 4.Ако вашиот производ има внатрешно стакло (2), повторете ја истата постапка за да го извадите (2).
- 5.Првиот чекор во повторното составување на вратата е повторно да се спои внатрешното стакло (2). Поставете го засечениот раб на стаклото да се спои со засечениот раб на пластичниот процеп. (Ако вашиот производ има внатрешно стакло). Внатрешното стакло (2) мора да биде прицврстено за пластичниот процеп што е најблиску до највнатрешното стакло (1).
- 6.Кога го прицврстувате највнатрешното стакло (1), обрнете внимание да ја ставите отпечатената страна на стаклото врз внатрешното стакло. Многу е важно долните ќошеви на највнатрешното стакло (1) да се спојат со долните пластични процепи.
- 7.Туркајте го пластичниот елемент кон рамката сè додека не кликне.

Чистење на сијаличката на рерната

Ако се извала стаклениот капак на сијаличката на рерната во просторот за готвење, исчистете го со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете го со сува крпа. Ако сијаличката на рерната престане да работи, можете да ја замените следејќи ги следниве упатства.

Заменување на сијаличката на рерната


▲ Општи предупредувања

- За да се избегне ризик од електричен удар, пред да ја замените сијаличката исклучете го производот од електричната мрежа и почекајте рерната да се излади. Од жешките површини може да се изгорите!
- Во оваа пекка, се користи блескаво светилка со моќност помала од 40 W, висина помала од 60 mm, дијаметар помал од 30 mm или халогена светилка со приклучок тип G9, моќност помала од 60 W. Светилките се погодни за работа на температури над 300 ° C. Светилки во рерната може да се добијат од овластени сервисни агенти или техничар со лиценца.
- Местоположбата на сијаличката на рерната може да се разликува од она што е прикажано на сликата.
- Сијаличката што се користи во овој производ не е погодна за осветлување на домашни простории. Намената на оваа сијаличка е да му олесни на корисникот да ги гледа прехранбените продукти.
- Сијаличките што се користат во овој уред мора да издржат


екстремни физички услови, како што се температури над 50°C.

Ако вашата рерна има кружна сијаличка,

- 1.Исклучете го производот од електричната мрежа.
- 2.Отстранете го стаклените капак со тоа што ќе го вртите во спротивен правец од стрелките на часовникот.




- 3.Ако сијаличката е тип (A) прикажан на сликата подолу, вртете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова. Ако е од типот (B), извлечете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова.




- 4.Повторно наместете го стаклените капак.

Ако вашата рерна има четириаголна сијаличка,

- 1.Исклучете го производот од електричната мрежа.
- 2.Отстранете ги металните полици како што е описано.



- 3.Со шрафцигер подигнете го заштитниот капак на сијаличката.
- 4.Ако сијаличката е тип (A) прикажан на сликата подолу, вртете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова. Ако е од типот (B), извлечете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова.



- 5.Повторно наместете ги стаклените капак и металните полици.

8 Решавање проблеми

Консултирајте се со овластен сервис, стручно лице или одговорно лице од компанијата од која сте го купиле производот ако не можете да го решите проблемот дури и отако сте ги примениле упатствата дадени во овој дел. Никогаш не се обидувајте сами да го поправате расипаниот производ.

Во перната се создаваат пареа додека работи.

- Нормално е да излегува пареа додека работи. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

При готвењето се создаваат водени капки.

- Пареата што се крева при готвењето може да кондензира и да создаде водени капки поради допир со студените површини на производот. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

Производот испушта метални звуци додека се загрева и лади.

- Кога се загреваат металните делови, тие се шират и создаваат звук. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

Производот не работи.

- Прекинувачот е расипан или се изместил. >>> Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги.
- Производот не е приклучен за заземјен штекер. >>> Проверете ја врската со штекерот.
- Копчињата/тркалцата на контролната табла не работат. >>> Ако вашиот производ има функција за заклучување со клуч, можеби е активирана. Деактивирајте ја.

Светлото во перната не работи.

- Сијаличката на перната е расипана. >>> Заменете ја сијаличката на перната.
- Нема доток на струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги осигурувачите.

Перната не грее.

- Можеби не е ставена на извесна функција за готвење и/или температура. >>> Ставете ја перната на извесна функција за готвење и/или температура.
- Кај моделите што имаат тајмер, тајмерот не е подесен. >>> Подесете го времето.
- Нема доток на струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги осигурувачите.

(Кај моделите со тајмер) Дисплејот за часовникот трепка или симболот за часовникот е вклучен.

- Претходно снемало струја. >>> Наместете го времето / Исклучете го производот и повторно вклучете го.